

Службен весник на Република Македонија

Број 126

27 јули 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3706. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2015 година - Националниот празник на Република Македонија	3	3713. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија- Скопје	19
3707. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (*)	4	3714. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Град Скопје	20
3708. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	17	3715. Одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	20
3709. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државното правобранителство на Република Македонија	17	3716. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ...	20
3710. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација	19	3717. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	21
3711. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на Урбанистичко планска документација	19	3718. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги „АК-ИНВЕСТ“ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	21
3712. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	19		

	Стр.		Стр.
3719. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	22	3730. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување на прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година.....	52
3720. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	22	3731. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....	57
3721. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Оризари-вон г.р. Општина Велес	22	3732. Одлука за утврдување на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015	57
3722. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на трафостаница 110 кв КО Кавадарци 1 (вон.) Општина Кавадарци	23	3733. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со пропратни објекти-фарма КО Сарај општина Сарај.....	58
3723. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Преглово за изградба на објекти со намена А-домување, б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Преглово Општина Пласница	23	3734. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволите и уверенијата.....	58
3724. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на далновод 10 (20)кV отцеп од постоечки далновод Башибос до столбна трафостаница 10(20)0, 4кV КО Собри и КО Чалакли Општина Валандово	24	3735. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	61
3725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фондација-меморијален центар Никола Кљусев	24	3736. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	61
3726. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Фондација-меморијален центар Никола Кљусев	24	3737. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија...	61
3727. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица	25	3738. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд	62
3728. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавната научна установа Институт за филм – Филмска академија-Охрид.....	25	3739. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија.....	62
3729. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија	25	3740. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	64
		3741. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	64
		3742. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	65

	Стр.		Стр.
3743. Правилник за изменување и до- полнување на Правилата за снабду- вање со топлинска енергија.....	66	3745. Решение за стекнување на статус на повластен производител на елек- трична енергија произведена од об- новливи извори на енергија	67
3744. Правилник за изменување и до- полнување на Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги.....	67	3746. Решение за стекнување на статус на повластен производител на елек- трична енергија произведена од об- новливи извори на енергија	68
		Огласен дел.....	1-44

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3706.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 2-РИ АВГУСТ 2015 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. АДЕМ ЕЛИЗАБЕТА СУДАХА, од Скопје
2. ФАРУК ХАСАН КЕХАЈИЧ, од Скопје
3. ДАЛИБОР МОМЧИЛО РАТКОВИЌ, од Куманово
4. ГАНИ РЕЦЕП МУСЛИ, од с.Оморане, Скопје
5. КИРЧО ИЛИЈА ДАВЧЕВ, од Скопје
6. МАРЈАН АЛЕКСАНДАР СПАСОВСКИ, од Куманово
7. АБДИЈА АМЕТ АБДУЉА, од с.Слупчане, Липково

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. АЛЕКСАНДАР ВАСИЛ ЛИКАРСКИ од Неготино, во траење од 6 месеци
2. ВЕБИЈА ЈАВНИ КЕРИМОСКИ од Прилеп, во траење од 5 месеци
3. ЛЕФКО АНГЕЛ КАРТИНОВ од Велес, во траење од 5 месеци
4. МИТКО СТОЈАН ЃОРЃИЕВ од с.Дражево, Струмица, во траење од 6 месеци
5. НЕБИ САМЕТ ТЕРЗИЈА од Тетово, во траење од 6 месеци
6. ХАМДИЈА ШАБИ КЕНАН од Куманово, во траење од 5 месеци
7. ГОРАН РАДЕ НАКОВ од с.Спанчево, Кочани, во траење од 6 месеци
8. АЛЕКСАНДАР ДРАГОЉУБ НИКОЛОВ од Скопје, во траење од 6 месеци
9. ДЕЈАН РАДОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
10. ДАНИЕЛ ВЛАДО НИКОЛОВСКИ од с.Орешани, Скопје, во траење од 3 месеци
11. НАСКО ЖИВКО ТОМОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
12. БРАНИСЛАВ БЛАГОЈА НАУМОВСКИ од Скопје, во траење од 5 месеци
13. ВАСИЛЕВСКА ЗОРАН СНЕЖАНА од Битола, во траење од 3 месеци

14. АРМЕНД АГИМ ИДРИЗИ од Скопје, во траење од 3 месеци

15. МАРКО ПАНДЕ ГОНОВСКИ од Битола, во траење од 6 месеци

16. ЈОВЧО АПОСТОЛ ЃОРЃИЕВ од Гевгелија, во траење од 6 месеци

17. ФЉАМУР ХЕБИЌ НЕЗИРАЈ од Тетово, во траење од 3 месеци

18. ТЕФИК ЕЛМАЗ САЛИЈА од с.Глумово, во траење од 3 месеци

19. ДЕЈАН ВИДОЈА СТОЈАНОВСКИ од Куманово, во траење од 6 месеци

20. АХМЕД КАНИ МЕХМЕД од Скопје, во траење од 3 месеци

21. ИБРАИМ ШЕМО ДАХИЌ од с.Цветово, општина Студеничани, во траење до 3 месеци

22. СЕБАЈДИН САЛАЈДИН БЕКИРИ од Турчане, Гостивар, во траење од 3 месеци

23. ЖАРКО ДУШАН ГОСТОВИЌ од Скопје, во траење од 3 месеци

24. КРУМЕ ЃОРЃИЈА НЕДЕЛКОСКИ од Прилеп, во траење од 3 месеци

25. СТЕФАН САШО РИСТЕВСКИ од Битола, во траење до 3 месеци

26. ФАИК ЗЕКИР РУШАНИ од с.Житоше, Долнени, во траење од 6 месеци

27. ВАСА ПЕТРУШ ПЕРОВСКА од Скопје, во траење од 6 месеци

28. АЛЕКСАНДАР ВЛАДО ВЕЉАНОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци

29. ЦЕЛЕ АРГИЌ ЦЕЛЕСКИ од Охрид, во траење од 3 месеци

30. ЕЛЕНА НИКОЛА КАДРИЌ од Скопје, во траење од 6 месеци

31. ЗОРАН РУСЕ ЈОВАНОВ од Неготино, во траење од 3 месеци

32. ТОМЕ ТАНАСКО СИМОНОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци

33. НИКОЛА ЖИВКО ПЕТКОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци

34. АВНИ РЕЦЕП ХАЈДАРОВСКИ од с.Патишка река, Скопје, во траење од 6 месеци

35. АЛЕКСАНДАР ПАВЛИНА КИПРИЈАНОВ од Охрид, во траење од 3 месеци

36. ДРАГИ СТОЈАН АНГЕЛОВ од Струмица, во траење од 6 месеци

37. ДИНЕ БОЖИН МИЛЕНКОВСКИ од Куманово, во траење од 6 месеци

38. КОДРА МУСТАФА ШЕЌЕРИЈЕ од с.Аме, Дебар, во траење од 6 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1129/1
27 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3707.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012, 93/2013, 44/2015 и 81/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)****Член 1**

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15 и 67/15), во членот 1, во ставот (2) по бројот „300“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 301 се додаваат 12 нови прилози 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 и 313, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Во Прилогот 25 во табелата, точката 1 се брише.
Точката 2 станува точка 1.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6608/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32015R0020, 32015R0021, 32015R0022, 32015R0023, 32015R0181, 32015R0184, 32015R0185, 32015R0221, 32015R0352, 32015R0386, 32015R0387, 32015R0388.

Прилог 302

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 20/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски апарат (т.н. „медиа сервер“) кој се состои од вградена флеш меморија од 2 ТВ, тврд диск со капацитет за снимање од 4 ТВ и MPEG процесор за различни видео, сликовни и аудио формати. Апаратот е опремен, меѓу друго, и со следните интерфејси: - два приемни бакарни влеза од 1 Gbe (GigaBit Ethernet) кои служат за прием, - два 10 Gbe проточни влеза од типот SFP (Small Form-factor Pluggable) кои служат за пренос, - два бакарни управувачки влеза од 1 Gbe за управување со уредот, - два USB влеза. Апаратот ги употребува следните медијски формати: - MPEG-2 TS и MPEG-4 (H.264), - промена на брзина на битови (VBR) и постојана брзина на битови (CBR), - висока резолуција (HD) и стандардна резолуција (SD). Апаратот може да обезбедува и до 2500 преноси со брзина од 3,75 Mbps. Апаратот е употребуван од страна на компаниите кои обезбедуваат интернет или кабелска телевизија за дистрибуција на мултимедиски производи по барање на потрошувачот. Мултимедиските производи како што се видео записи, слики, податоци и звук, се разменуваат (се примаат и пренесуваат) меѓу медиумските сервери, а се вградени во мрежата на провајдерите. Апаратот ја снима примената содржина и ја пренесува по барање преку OTT-а (Over the Top Technology) кон терминалната опрема на корисниците, на пример телевизорите, машините за автоматска обработка на податоците, конзолите за играње и мобилните телефони.	8525 60 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифен број 8525 и тар. подброј 8525 60 00. Апаратот е наменет за извршување на две или повеќе алтернативни функции (како телекомуникациски апарати од тарифен број 8517, апарати за снимање или репродукција од тарифен број 8521 или за пренос од тарифен број 8525). Не е возможно да се одреди основната функција на апаратот, согласно забелешка 3 кон Оддел XVI, бидејќи секоја функција е подеднакво важна за неговата употреба. Затоа е потребно апаратот да се распореди во тарифен број кој е последен по редослед во редот на броеви помеѓу оние броеви кои треба подеднакво да се земат во обзир. Затоа распоредувањето во тарифните броеви 8517 или 8521 е исклучено. Имајќи предвид дека апаратот покрај тоа што пренесува, може и да прима видео содржини (телевизиски сигнали) во рамки на мрежата на провајдерот од други медиа сервери, распоредувањето во тар. број 8525 50 00 е исклучено. Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8525 60 00 како предаватели со вграден приемник.

Прилог 303

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 21/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронска компонента сместена во правоаголно пластично куќиште (т.н. „картичка за конзола за играње“) со димензии 35 x 33 x 4 мм. Картичката се состои од печатено коло со интегрални кода (ROM меморија и flash меморија), пасивни елементи (отпорници, кондензатори) и неколку контактни пинови. ROM-от содржи апликациски програм (видео игра) кој корисникот не може да го менува или надградува. Flash меморијата се користи за чување на податоци настанати за време на играњето на играта, како одредени параметри или достигнати нивоа и резултати. Поради посебениот облик и специјално дизајнираните контактни пинови, картичката може да се употребува само кај конзолите за играње со одредени трговски марки и типови, од тарифен број 9504. 	9504 50 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 95 и наименование на тар.број 9504 и тар. подброј 9504 50 00. Картичката, освен што се состои од flash меморија, се состои и од ROM-а кој ја содржи и играта. Во flash меморијата се чуваат податоци кои се потребни за играње на играта, на пример, податоци за играчот, достигнатото ниво и постигнатиот резултат. Картичката може да се употребува само за играње на видео игри со конзола за играње. Затоа, се исклучува распоредувањето како медиум за снимање на звук или други појави од тар. број 8523 (види Коментарски забелешки на Хармонизиран систем (КЗХС) за тар. број 8523, став 6, точка (f)). Бидејќи картичката е дел или прибор погоден за употреба исклучиво или главно со конзолата за играње од тар. подброј 9504 50, се распоредува во тар. ознака 9504 50 00 (види КЗХС за тар. број 9504 под (2) став три).
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 304

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 22/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Употребувано спортско теренско возило (SUV) со погон на четири тркала и дизел мотор, со обем на цилиндер од 2000 см³, рачен менувач со пет брзини и една брзина за возење наназад. Вкупната бруто маса на возилото изнесува приближно 2330 кг; вкупна носивост изнесува 700 кг. Има единствен интегрален простор за превоз на лица и стока. Кабината содржи еден ред со две седишта (вклучувајќи го и седиштето на возачот) и пет врати со прозорци (задната врата се отвара од страна). Просторот за терет е обложен со поден покривач (тепих). Внатрешноста на возилото е тапацирана (странично и на кров). Опремено е со механизам за подигање и спуштање на предните и задни странични прозорци. Возилото е прилагодено за превоз на стоки со отстранување на вториот ред на седишта и прекривање на фитинзите за зацврстување на задните седишта и сигурносните појаси и одвојување на кабината со мрежна преграда. Фитинзите за прицврстување на задните седишта и сигурносните појаси не се перманентно отстранети од употреба.	8703 32 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименование на тар.број 8703 и тар. подброј 8703 32 и 8703 32 90. Распоредувањето на производот во тар. број 8704 како возило за превоз на стока е исклучено, бидејќи возилото има реални карактеристики и изглед на возило конструирано првенствено за превоз на лица (има пет прозорци, тапацирано како странично, така и на кровот и поставен прекривач на подот). Измените кои се направени поради потребата за превоз на стоки (отстранување на задните седишта и вградување на мрежна преграда) лесно можат да се вратат во првобитната состојба. Затоа возилото се распоредува во тарифна ознака 8703 32 90 како употребуваното моторно возило конструирано првенствено за превоз на лица.

Прилог 305

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 23/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ од челик во форма на буквата „Т“. Надворешниот пречник на рамената изнесува 23 мм, а пречникот на централниот дел на производот изнесува 40 мм. Страничните краеве на производот наменети се за спојување на панелите со радијаторот. Третиот крај служи за монтажа на пропустлив или регулаторен вентил, или за спојување на радијаторот со цевката која го поврзува, на пример, со бојлерот.	7307 93 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) кон Оддел XV и наименование на тар.број 7307 и тар. подброј 7307 93 и 7307 93 19. Производот има објективни карактеристики како прибор за цевки од тар. број 7307. Производите од тарифен број 7307 се делови за општа употреба, согласно Забелешка 2 (а) кон Оддел XV. Со оглед на тоа дека Глава 73 не опфаќа делови за општа употреба, согласно наведената забелешка, исклучено е распоредувањето на производот во тар. број 7322 како дел од радијатори за централно греење (види КЗХС за тар. број 7322, точка (2) (а)). Затоа производот се распоредува во тар. ознака 7307 93 19 како останат прибор за цевки од челик за заварување со најголем надворешен обем не поголем од 609, 6 мм.

Прилог 306

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 181/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на фин бело-жолтеникав прав пакуван во вреќи од 25 кг, добиен од хидрогенизирано растително масло со додадени моноглицериди и диглицериди од друго растително масло. Додадените моноглицериди и диглицериди од друго растително масло имаат удел од 10% по маса. Производот е наменет за употреба како емулгатор во прехранбена индустрија. Точката на втечнување изнесува 58°C, а вискозноста на 68 °C е помала од 1 Pa.s.	3404 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5 кон Глава 34 и наименование на тар.број 3404 и тар. подброј 3404 90 00. Распоредувањето во тар. број 1516 се исклучува бидејќи се додадени и други состојки (10% моноглицериди и диглицериди на масни киселини). Распоредувањето во тар. број 1517 се исклучува бидејќи има својства на восок, што не е опфатено во тар. број 1517. Производот е хемиски произведен органски производ со својства на восок кој не е растворлив во вода (види Забелешка 5 кон Глава 34) и кој ги исполнува критериумите на вештачки восоци (види КЗХС за тар. број 3404, посебно под А). Производот се распоредува во тар. ознака 3404 90 00 како останати вештачки восоци и подготвени восоци.

Прилог 307

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.184/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
Силициум диоксид (познат под името „силикагел“) во форма на мали просирни гранули со обем од 0,5 до 1,5 мм, пакуван во хартиени кеси или пластични капсули кои пропуштаат водена пареа. Силициум диоксидот ја впива влагата и затоа се употребува, на пример, за заштита и чување на лекови, односно за чување на производот во сува состојба во текот на превозот.	3824 90 96	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименовање на тар.број 3824 и тар. подброј 3824 90 и 3824 90 96. Се исклучува распоредувањето на производот во тар. број 2811 бидејќи силика гелот во хартиени кеси или пластични капсули е наменет за посебна употреба, а не за општа употреба и не може да се смета за посебно хемиски дефиниран состав од Глава 28. Затоа производот се распоредува во тар. ознака 3824 90 96 како други хемиски производи на друго место неспоменати ниту опфатени.

Прилог 308

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 185/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Црвен, вискозен производ од јагода (цело овошје или парчиња), кој се состои од (% по маса): - јагода 38, - шеќер 48, - вода 13, и мали количини на пектин и лимонска киселина. Во текот на производниот процес состојките се мешаат и готват под намален притисок, со што би се овозможило да се намали уделот на водата. Производот е пакуван во пластични вреќи од 2 кг и се употребува како сос, на пример за десерти.	2103 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименовање на тар.број 2103 и тар. подброј 2103 90 и 2103 90 90. Исклучено е распоредувањето на производот во Глава 20, бидејќи станува збор за подготовка на база на овошје која се употребува како сос (види КЗХС за тар. број 2103, точка (А), став три). Затоа производот се распоредува во тарифна ознака 2103 90 90 како сос.

Прилог 309

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 221/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Ново возило со погон на четири тркала и клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел), со цилиндричен обем од 720 см³, нето маса (вклучувајќи и течности) приближно 630 кг, способност за влечење на приклучно возило без кочници до 750 кг и димензија приближно 300 x 160 см. Возилото има отворена кабина со две седишта (вклучувајќи го и седиштето на возачот) со целосна заштитна рамка за заштита од превртување, товарен простор изработен од цврста челична рамка и цврст рамен закосен сандак, со рачен кипер со капацитет од 0,4 м³ или приближно 400 кг. Има големо растојание од тлото (27 см) и меѓусовинско растојание од 198 см. Опремен е со теренски гуми за земјени терени, влажни диск кочници, уред за спојување и предна кука. Возилото е со ограничена брзина од 25 km/h и голема способност на кочење. Возилото е наменето да се употребува надвор од патна мрежа, особено на груб терен. Возилото има повеќе функции, на пр. за туркање, како влечна приколка, преместување на животни, превоз на билки, кутин, вода и опрема, превоз на муниција и превоз на храна за животни. (*) Види слика 	8704 21 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименование на тар.број 8704 и тар. подброј 8704 21 и 8704 21 91. Возилото е конструирано како повеќе наменско возило кое може да се употребува за повеќе функции во различни услови. Има објективни карактеристики на моторно возило за превоз на стока од тар. број 8704. (Види мислења за распоредување на ХС 8704.31/3 и 8704 90/1). Возилото не е самоистоварно возило (дампер) за употреба надвор од патната мрежа. Возилото не е цврсто конструирано со самоистоварувачки сандак или сандак со дно кое се отвара, кој е наменет за превоз на ископ или други материјали (Види исто така КЗХС за тар. број 8704, став шест, точка (1)). Затоа распоредувањето на производот во тар. подброј 8704 10 е исклучено. Производот се распоредува во тар. ознака 8704 21 91 како ново моторно возило за превоз на стока.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 310

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 352/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
Полнет производ, изработен од ткаенина, во облик на животно, со висина приближно 15 см, со вграден музички модул. Музиката се активира со повлекување на врвката која се наоѓа на долниот дел од производот. (*) Види слика 	9503 00 41	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименовање на тар. подброј 9503 00 и 9503 00 41. Производот е сложена стока која се состои од различни компоненти: полнети играчки во облик на животно и музички модул. Децата можат да го користат овој производ како играчка без да ја активираат музиката и затоа полнетата играчка во облик на животно му дава суштински карактер на производот. Освен тоа, производите кои имаат вграден музички механизам, а имаат друга употребна функција, се распоредуваат во ист тарифен број како и производите кои немаат вграден музички механизам, а не како музички кутии (види КЗХС за тарифен број 9208, Забелешка (А) втор став). Затоа распоредувањето на производот во тарифна ознака 9503 00 55 како музички инструменти и музички апарати за играње (вклучувајќи и музички кутии) е исклучено. Производот се распоредува во тарифна ознака 9503 00 41 како полнета играчка во форма на животно.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 311

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 386/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Скејтборд на четири тркала со димензии приближно 80 x 27 x 17 см, 10 кг маса и максимална носивост од 65 кг. Производот е опремен со електричен мотор напојуван со две батерии од 24 V кои можат повторно да се полнат. Производот ги има следните особини: - полиуретански тркала со дијаметар од 85 мм, - двете задни тркала се придвижуваат со ремен, - површината на производот е покриена со слој против лизгање, - електричен мотор кој е монтиран на долната страна од производот, - опсег на брзината изнесува од 10-32 km/h, без кочници и без систем за управување. Скејтбордот има рачен далечински управувач. Скејтбордот се придвижува со електричен мотор, кој со помош на далечински управувач се управува од страна на личноста која се вози на него. За време на возењето, брзината се регулира со притискање на копчето на далечинскиот управувач.	9506 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. подброј 9506, 9506 99 и 9506 99 90. Иако се придвижува со електричен мотор, производот нема особини на моторно возило, односно, се смета како спортско рекреативен производ бидејќи не содржи кочници и систем за управување. За возење на него е потребна физичка активност (слично како и возењето на скејтборд без електричен мотор). Затоа се исклучува распоредувањето на производот во тарифен број 8703 како моторно возило конструирано првенствено за превоз на лица. Со оглед на максималната брзина од 32 km/h производот не може да се смета како играчка на тркала за деца (види забелешки на Комбинирана номенклатура (КН) за тарифна ознака 9503 00 10). Затоа е исклучено распоредувањето на производот во тарифен број 9503 како играчка на тркала. Со оглед на особините и обликот, производот е наменет за употреба како спортско-рекреативен производ (скејтборд). Производот се распоредува во тарифна ознака 9506 99 90 како производи и опрема за останати спортови или игри на отворено.

Прилог 312

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 387/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електричен апарат кој се состои од цилиндрично метално куќиште, во кое има вградено ламба за емитирање на ултравиолетови (UV) зрачења и електронски модул со светлосни показатели за статусот на апаратот. Јачината на UV светлото варира од 14 до 39 W. Апаратот се напојува со стандарден напон од 220 V. Наменет е за употреба во фотохемиско прочистување на водата. Прочистувањето се врши со UV зрачење на водата и во истиот моментот кога проаѓаат зраците се уништуваат бактериите, вирусите и останати микроорганизми кои се наоѓаат во водата. Наменет е за употреба во домаќинството, медицината или во индустријата.	8421 21 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименование на тар.број 8421 и тар. подброј 8421 21 00. Функцијата на апаратот е да ја прочистува водата, а станува збор за функција опишана во тарифен број 8421. Фактот дека не ги издвојува туку ги уништува бактериите, вирусите и останатите микроорганизми, не го исклучува распоредувањето во тој тарифен број, кој опфаќа филтри и прочистувачи на сите врсти (види КЗХС за тарифниот број 8421, точка II). Затоа е исклучено распоредувањето на производот во тарифен број 8543 како електронски машини и апарати со посебни функции неспомнати нити вклучени на друго место. Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8421 21 00 како апарат за филтрирање и прочистување на вода.

Прилог 313

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 388/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пластична фолија со димензии 62 см x 52 см x 150 микрони која содржи 24 антени. Секоја антена се состои од бакарни жица во вид на намотки со рамна форма поврзана со две контактни површини. Антените се распоредени во низа од 8 x 3 и се залепени една до друга на пластичната фолија. Пластичната фолија не содржи електронски чипови. Антените се наменети за употреба како делови за паметни картички. Види слика (*) 	8504 50 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) кон Оддел XVI и наименовање на тар. број 8504 и тар. подброј 8504 50 и 8504 50 95. Бидејќи антените се состојат само од намотки кои делуваат како индуктивни калемни, се распоредуваат во тарифен број 8504 како индуктивни калемни. Затоа е исклучено распоредувањето на производот во тарифен број 8548 како делови неспоменати ниту опфатени на друго место во Глава 85. Производот се распоредува во тарифна ознака 8504 50 95 како останати индуктивни калемни.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

3708.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост, на недвижните ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП.бр.14609 КО Прилеп, ул. „М.Тито“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 309 м²;
 - зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата БАЛ, со внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 37 м² и
 - зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата ХС, со внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 23 м²,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5251/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3709.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на следните движни ствари:

р. бр.	инв. бр.	назив	Вредност во денари
1	111686	работна столица со нисок анатомски наслон	5.999
2	111687	работна столица со нисок анатомски наслон	5.999
3	111735	работна столица со нисок анатомски наслон	5.999
4	111746	работна столица со нисок анатомски наслон	5.999
5	133038	столица лифтомат секретар/микс-84	1.379
6	133255	столица лифтомат секретар/микс-84	1.379
7	134069	столица лифтомат секретар/микс-84	1.379
8	134113	столица лифтомат секретар/микс-84	1.027
9	134407	столица лифтомат секретарска микс	1.435
10	134859	столица лифтомат ергоном 2	2.536
11	134908	работна столица лифтомат метро	1.551
12	135785	столица лифтомат мп 964 (бр.134705)	1.825
13	134164	столица лифтомат секретар/микс-84	1.379
14	134228	столица лифтомат секретар/микс-84	1.379
15	135522	работно биро 80/60/75	1.316
16	135482	работно биро 80/60/75 (бр.135595)	5.297
17	133357	мобилен касета со 3 фиоки	1.708
18	133646	мобилен касета со 3 фиоки	1.708
19	134142	подвижна касета со фиоки	1.275
20	134277	подвижна касета со фиоки	1.275
21	134287	кубус со фиоки 42/45/60	596
22	134340	кубус со фиоки	1.770
23	134587	кубус со фиоки	1.282
24	134828	мобилен касета со 3 фиоки	1.708
25	136175	мобилен касета со 3 фиоки	1.708
26	137851	фиокар 63/44/60	2.116
27	133067	административен плакар 80/45/200 (бр.135800)	3.537
28	135642	гардеробен плакар 80/45/200	2.702
29	135643	гардеробен плакар 80/45/200	2.702
30	135644	административен плакар 80/45/200	4.298
31	135659	плакар 110/80/45	2.239
32	135661	работен шкаф 80/47/90	1.137
33	135662	работен шкаф 80/47/90	1.137
34	135663	работен шкаф 80/47/90	1.137
35	135666	административен плакар 80/45/200	3.624
36	135672	административен плакар 80/45/200	3.624
37	135673	административен плакар 80/45/200	3.624
38	135674	административен плакар 80/45/200	3.624
39	135675	административен плакар 80/45/200	3.624
40	135676	административен плакар 80/45/200	3.624
41	135677	административен плакар 80/45/200	3.624
42	135679	административен плакар 80/45/200	3.624
43	135680	плакар 200/80/45	2.823
44	135723	гардеробен плакар 80/45/200	2.197
45	135749	плакар 200/80/45	4.901
46	135792	административен плакар	3.999
Вкупно			122.825

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државното правобранителство на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со Државниот правобранител на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5732/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3710.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за информатичко општество и администрација се дава на трајно користење без надомест дел од недвижна ствар - деловна просторија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје, зграда број 1, влез 1, дел од приземје, со површина од 277,60 м² на КП бр.9521, КО Центар 1, евидентирана во Имотен лист бр 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5733/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3711.

Врз основа на член 50, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“, бр.199/2014, 42/2015 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се утврдува градбата со основна класа на намена од групата класи на намени Б – комерцијални и деловни намени, која е потребно да се предвиди во рамките на градежната парцела број 6.1, определена во Деталниот

урбанистички план „Централно зеленило покрај река Вардар – Парк 1“, донесен со одлука на Советот на општина Центар, бр.07-6530/12, од 13.3.2012 година, преку изработка на Урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6113/2
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3712.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 42/15 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градби со основна класа на намена А2 - домување во станбени згради и компатибилни класи на намени, кои е потребно да се предвидат во рамки на градежните парцели број 2.1. и 3.1., определени во Деталниот урбанистички план „Градска четврт Дебар Мало 1“ - изменување и дополнување, донесен со Одлука на Совет на општина Центар број 07-9816/4, од 21.12.2012 година, преку изработка на Урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6114/2
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3713.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-

топанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија-Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9 за градежно земјиште со површина од 25м2 кое претставува дел од КП бр. 17595/1 КО Битола запишано во Имотен лист бр.26860 согласно Извод од план бр. 15-754 од 20.02.2014 година од ДУП за „АРМ четврт 1“ Битола, донесен со Одлука на Совет на општина Битола бр. 07-1791/3 од 06.09.2010 година за изградба на објект од јавен интерес Е2 – Комунална супраструктура Трафостаница ТС 10/20 kv.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6674/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3714.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје му се дава на трајно користење без надоместок, недвижна ствар, пешачка патека со конзолно проширување на Кеј „Димитар Влахов“ на мајор корито на лева страна на река Вардар на потегот од мостот „Стив Наумов“, до „Камениот Мост“, запишан во Имотен лист за инфраструктурни објекти број 29, префикс СИП 12, идентификатор 26223028-927/2014, со должина од 274,61 м2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6186/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3715.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно претпријатие Македонијпат, му престанува користењето на недвижна ствар - стан во Пробиштип и тоа:

- стан во зграда бр.1 влез 001, ПР, број 001 запишана во Имотен лист бр. 18 за КО Пробиштип, на КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со вкупна површина од 53 м2, сопственост на Република Македонија

- помошна просторија во зграда бр.1, влез 001, ПО број 000, запишана во Имотен лист бр. 18 за КО Пробиштип, на КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со вкупна површина од 24 м2, сопственост на Република Македонија и

- помошна просторија во зграда бр.2, влез 001, ПР број 000, запишана во Имотен лист бр. 18 за КО Пробиштип, на КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со вкупна површина од 7 м2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие Македонијпат и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6306/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3716.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Страиште“ општина Валаново поднесена од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги увоз-извоз „БЕКАТЕХНИКА-ЧОНЕ“ ДООЕЛ с.Костурино, Струмица бр. 24-987/1 од 30.01.2015 година, бидејќи од единицата на локалната самоуправа - општина Валаново е добиено негативно мислење бр. 12-583/2 од 03.04.2015 година од причини што со идните рударски активности (експлоатација на минералната сировина) на предметниот локалитет ќе има негативно влијание врз индустриските, стопанските и инфраструктурни објекти кои се наоѓаат во негова близина како и врз околните населени места и градот Валаново.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6407/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3717.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден Брј	Инвентарен Брј	Опис на основно средство	Вредност во денари
1	134700	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
2	134697	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
3	134693	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
4	134692	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
5	134690	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
6	134689	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
7	134703	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
8	134704	Работно биро со позициони елементи за компјутер	3.223,00
9	133568	Столица лифтоват (135583)	1.340,00
10	133878	Столица лифтоват (135304)	1.340,00
11	134404	Столица лифтоват секретарска микс	1.366,00
12	135435	Столица лифтоват секретарска микс-84	1.027,00
13	133347	Столица лифтоват секретарска	1.366,00
14	135761	Лифтоват столица	1.408,00
15	134036	Лифтоват стол секретарска микс-84	1.366,00
16	133291	Лифтоват секретарска микс-84	1.027,00
17	135470	Административен плкав 80/45/200 (135467)	3.624,00
18	135468	Административен плкав 80/45/200	3.622,00
ВКУПНО:			43.870,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6498/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3718.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана 21.7.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ „АК-ИНВЕСТ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги „АК-ИНВЕСТ“ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово (ЕМБС:6015140), со седиште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр.1, канцеларии/14-16, Тетово за градежното земјиште со вкупна површина од 1183 м², со намена за изградба на мала хидроелектрана со референтен бр.93 река „Вејачка“ и тоа :

Г.П 1.1 (МХЕ) со намена Е2-комунална супраструктура Машинска зграда формирана од:

- КП бр. 1006/16 КО Вејце со површина од 626 м² евидентирано во Имотен лист бр. 103;

Г.П 1.1 со намена Е1-комунална инфраструктура Водозафат формирана од:

- КП бр. 1492/39 КО Вејце со површина од 300 м² евидентирано во Имотен лист бр. 105;

- КП бр. 861/3 КО Вејце со површина од 251 м² евидентирано во Имотен лист бр. 336;

Г.П 1.1 со намена Е1-комунална инфраструктура Шахти формирана од:

- КП бр. 1046/15 КО Вејце со површина од 3 м² евидентирано во Имотен лист бр. 103;

- КП бр. 1046/16 КО Вејце со површина од 3 м² евидентирано во Имотен лист бр. 103.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6563/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3719.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 42/15 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се утврдува градбата со основна класа на намена А2 - домување во станбени згради и компатибилни класи на намени, која е потребно да се предвиди во рамки на градежната парцела број 1.2., определена со Деталниот урбанистички план „Градска четврт Капиштец, локалитет Геолошки завод“ - изменување и дополнување, донесен со одлука на Совет на општина Центар бр.07-9331/2 од 10.12.2012 година, преку изработка на Урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6115/2
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3720.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 21.7.2015 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар - зграда бр. 1, влез 1, кат при-

земје, со површина од 25 м2, лоцирана на КП 953, КО Кратово, запишана во ИЛ бр. 138, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од пет години, без надомест на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за внатрешни работи и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7253/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3721.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ОРИЗАРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Оризари-вон г.р., општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 32617м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дс 1912	Оризари-вон т.р.	Свистара	нива	2
1927	Оризари-вон т.р.	Свистара	градина	4
1934	Оризари-вон т.р.	Свистара	нива	4
Вкупна површина на земјиште во планскиот опфат				136600m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7260/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3722.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТРАФОСТАНИЦА 110 KV КО КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на трафостаница 110 KV КО Кавадарци 1 (вон.), општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 15193,49м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3410 1	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	2
3410 1	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	3
3410 2	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	3
3411	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	4
3412	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	пасиште	4
3413	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	пасиште	4
3414	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	2
3415	Кавадарци 1 (вон.)	Краништа	доње	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				17000m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7265/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3723.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПРЕГЛОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ПРЕГЛОВО ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Преглово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Преглово, општина Пласница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дс 91	Преглово	Село	нива	6
106	Преглово	Орлози	нива	5
362	Преглово	Орлози	нива	6
363	Преглово	Орлози	нива	6
407	Преглово	Равори	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3767,66m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7267/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3724.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДАЛНОВОД 10 (20)КВ ОТЦЕП ОД ПОСТОЕЧКИ ДАЛНОВОД БАШИБОС ДО СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА 10(20)0,4КВ КО СОБРИ И КО ЧАЛАКЛИ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на далновод 10 (20)кВ отцеп од постоечки далновод Башибос до столбна трафостаница 10(20)0,4кВ КО Собри и КО Чалакли, општина Валандово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 9м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцели бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
д-с 333	Чалакли	Чесово	пасиште	4
д-с 337	Чалакли	Башина	пасиште	4
д-с 344	Чалакли	Башина	пасиште	4
д-с 345	Чалакли	Башина	пасиште	4
д-с 1085	Собри	Кумбаскјата	лива	3
Вкупна површина на земјиштето во катастарски општина:			545м	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7271/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3725.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДАЦИЈА-МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НИКОЛА КЉУСЕВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари лоцирани на ул.„11 Октомври“ бб во

Скопје, КП бр.12064/1, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.105544, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- објект бр.1, влез 1, кат приземје бр.1, со внатрешна површина од 211 м² и
- објект бр.1, влез 1, кат галерија бр.1, со внатрешна површина од 26м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондацијата – Меморијален центар Никола Кљусев - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Фондацијата – Меморијален центар Никола Кљусев - Скопје во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7337/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3726.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДАЦИЈА-МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НИКОЛА КЉУСЕВ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Фондација-Меморијален центар Никола Кљусев („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7338/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3727.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило Шкода Октавија 1.9 ТДИ, број на шасија TBMCS21Z252097116, со регистарска ознака SK-2392-AD.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7395/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3728.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ – ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА-ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на недвижна ствар со вкупна внатрешна

површина од 1465м2, која се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Охрид, м.в „град“, КП бр.15503, КО Охрид 3, запишана во Имотен лист бр.931, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда1, В1-3, влез 1, СУ, П со внатрешна површина од 41м2;

- зграда1, В1-3, влез 1, ПР, ДП со внатрешна површина од 1231 м2;

- зграда 1, В1-3, влез 1, кат1, ДП, со внатрешна површина од 187 м2;

- зграда1, В1 -3 влез 1, кат 1, ПП со внатрешна површина од 6 м2.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Јавната научна установа Институт за филм- Филмска академија – Охрид.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Јавната научна установа Институт за филм – Филмска академија - Охрид, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7415/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3729.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка куќа	Број на примероци
Разбирање на меѓународни конфликти	Џозеј Нај	978-998917267-0	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Клучни концепти во политичката комуникација	Дарен Лилкер	978-998917266-3	Академски печат	3 (на македонски јазик)
Управување со мрежа: нови форми во јавниот сектор	Стефан Голдсмит	978-998918337-9	Магор	4 (на македонски јазик)
Револуција во глобалниот јавен менаџмент	Доналд Кетл	978-998918339-3	Магор	2 (на македонски јазик)
Глобализација	Јан Арт Шолте	978-998917272-4	Академски печат	1 (на македонски јазик)
Модели на демократијата	Давид Хелд	978-998917273-1	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Компаративен конститутивен инженеринг	Џовани Сартори	978-998917191-2	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Основи на финансиски менаџмент	С.Блок	978-452202-5	Глобал	5 (на македонски јазик)
Јавни финансии	Росен Харвеј	978-608452201-7	Глобал	3 (на македонски јазик)
Детето, семејството и државата	Стефан Македо	978-608210005-0	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Разбирање на сиромаштијата	Алкол П.	978-998918344-9	Магор	5 (на македонски јазик)
Како функционираат градбите	Едвард Ален	978-998928743-5	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Постојан раст на патниот транспорт	Тео Баркер	978-998928741-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар	Хорн	978-998928744-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Употреба на земјиште и транспорт	Бенистер	978-998928742-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Применета криминалистичка анализа	Карим Велани	978-608210003-4	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Живеење со природата	Френк Фишер	978-608210010-7 978-608210011-5	Табернакул	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Напад на тероризмот	Одри Курт	978-998968222-3	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Мултикултурна загатка	Баумен Герт	978-998918765-0	Три	5 (на албански јазик)
Глобална секс индустрија и продажба на луѓе	Делила Амир	978-998978953-3	Дата Понс	2 (на македонски јазик)
Стратешко размислување во разузнавањето на криминалот	Џери Ратклиф	978-608210008-5	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Политички партии	Ричард Гунтер	978-998917274-8	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Одиде на локално	Мерили Гриндл	978-998918355-3	Магор	5 (на македонски јазик)
Менаџирање на локалната власт	Ричард Бингам	978-998918357-0	Магор	5 (на македонски јазик)
Рурален развој на САД	Вилјам Галстон	978-998918356-0	Магор	5 (на македонски јазик)
Прирачник за проценка и менаџмент на ризиците на животната средина	Питер Калоу	978-998978952-6	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Современ менаџмент	Е.Мејер	978-452200-3	Глобал	1 (на македонски јазик)
Историја на тероризмот	Герард Чиланд	978-608210015-8	Табернакул	2 (на македонски јазик)
Проучување податоци и предвидувачка анализа	Колин МекКју	978-608210012-3	Табернакул	5(на македонски јазик)
Истражувачки методи на политичките науки	Џенет Б.Донсон	978-998917275-5	Академски печат	1 (на македонски јазик)
Механотроника	Годфреј Оунболоу	978-998928746-5	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Два плоштади	Хашим Саркис	978-998900646-3	Просветно дело	5 (на македонски јазик)

Регулирање на медиумите	Стефан Верштулс	978-998928747-3	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Радарски системски анализи со користење на матлаб	Басем Р.Махавза	978-998968224-7	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Недржавни закони и идни војни	Бункер Робарт	978-998968226-1	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Стратегија во современиот свет	Елиот А.Кохен	978-998968225-4	Нампрес	1 (на македонски јазик)
Теорија на меѓународната политика	Кенет Валтц	978-998918353-8	Магор	3 (на македонски јазик)
Сиромаштија	Листер Рут	978-998917280-9	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Менаџирање на енергијата за транспорт	Џејмс Ворен	978-998928745-9	Арсламина	2(на македонски јазик)
Анализа на јавни политики	Вилјам Н.Дан	978-998917281-6	Академски печат	1(на македонски јазик)
Вовед во меѓерни навигациски системи	Есмет Бекир	978-608210018-2	Табернакул	5(на македонски јазик)
Проблемите на демократската транзиција и консолидација	Хуан Линц	978-998917287-8	Академски печат	2(на македонски јазик)
Политики на телекомуникациите	Марк Татчер	978-998928749-7	Арсламина	5(на македонски јазик)
Современо ракетно наводнување	Рафаел Јанушевски	978-998968227-8	Нампрес	5(на македонски јазик)
Проблемот во урбаниот превоз	Џон Мејер	978-998928748-1	Арсламина	1(на македонски јазик)
Организирање на времето одвнатре	Џули Моргенстејн	978-998968228-5	Нампрес	5(на македонски јазик)
Да се биде полицаец	Бери Бекер	978-998968233-9	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Едукација на окоото	Питер Де Бола	978-998900650-0	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Перење на пари	Џон Мадингер	978-998978955-7	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Потеклото на сојузите	Стефан М.Волт	978-608210038-7	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Војна и самоодбрана	Дејвид Родин	978-998918341-6	Магор	5 (на македонски јазик)
Есплозивни ефекти и апликации	Џонас А.Закас	978-998968243-8	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Политики на алијансите	Глен Х.Снајдер	978-608456304-4	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Лидерство	Рудолф Џулијани	978-608456307-5	Академски печат	4 (на македонски јазик)
Телекомуникации во Европа	Ели Ноам	978-608453500-3	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Основи на безжична комуникација	Давид Тсе	978-60843453502-7	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Човековите права и социјалната политика	Џим Ајф	978-998917291-5	Академски печат	1 (на македонски јазик)
Транспорт од економски и менаџментски аспект	Дејвид Хеншер	978-608210031-9	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Основи на превозни и сообраќајни операции	Карлос Дарганзи	978-608453501-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Транзгенеза на цицачи и птици	Ширли Пис	978-608210017-4	Табернакул	2 (на македонски јазик)
Управување со музеј	Боилан	978-998918768-1	Три	5 (на македонски јазик)
Телекомуникациско право и регулатива	Јан Валден	978-608453504-1	Арсламина	4 (на македонски јазик)
Заштита од земјотреси	Вилеи Р.Спенсе	978-608453503-4	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Музичка пиратерија и крим теорија	Самер Хундија	978-998978954-0	Дата Понс	3 (на македонски јазик)
Револуција на стратешките работи	Лоренс Фридман	978-998918354-6	Магор	1 (на македонски јазик)
Мобилизирање на информатичкото општество	Робин Мансел	978-998918783-4	Три	5 (на македонски јазик)
Дипломатија на највисоко ниво	Дејвид Х.Дан	978-998968229-2	Нампрес	1 (на македонски јазик)
Новата јавна дипломатија	Дона Ли	978-998900667-8	Просветно дело	1 (на македонски јазик)

Глобализиран организиран криминал	Дина Зигел	978-998918378-2	Магор	3 (на македонски јазик)
Да се види невидливото	Томас Квинг	978-998918377-5	Магор	1 (на македонски јазик)
Закон за кривична постапка	Д-р Вернер Бојлке	978-998978958-8	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Право на Европската конвенција за човекови права	Д.Ј.Харис	978-998900692-0	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Извршување на судски одлуки во Европа	Венди Кенет	978-99890700-2	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Компаративна анализа на власта и политиката	Род Хаг	978-608546308-2	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Политички парадокс (уметност на донесување одлуки)	Дебора Стоун	978-608456301-3	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Политика	Ендрју Хејвид	978-9989456302-0	Академски печат	1 (на македонски јазик)
Социјално исклучување	Ц.Хилс	978-998917294-6	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Антропологија на религијата	Фиона Боуви	978-608210053-0	Табернакул	5 (на албански јазик)
Политичка антропологија	Тед Ц.Левелплен	978-608210049-4	Табернакул	1 (на албански јазик)
Визуелни методи во општествените истражувања	Маркус Банкс	978-608210045-6 978-608210044-1	Табернакул	1 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)
Приватно решавање на спорови во меѓународниот бизнис	Клаус Петер Бергер	978-998900689-0	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Софтверско инженерство	Јан Самервил	978-998900703-3	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Дистрибуирани оперативни системи	Ендрју Танен Баун	978-998900681-4 978-998900860-3	Просветно дело	1 (на македонски јазик) 1 (на албански јазик)
Објективно ориентирана анализа и дизајн	Дејвид Вест	978-998900662-3	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Основи на хистологија	Луис Карлос	978-99890069-0	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Уметност на компјутерско програмирање	Доналд Е.Кнут	978-998900746-0	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Органска хемија	Џон Мекмури	978-998900702-6	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Основи на астрономија	Хану Картунен	978-998900873-3	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Применета хумана географија	Клок, Кук, Кренг	978-998900685-2	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Меѓународно право	Малколм Шо	978-998900686-9	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Глобализацијата и иднината на трудовото право	Џон Крејг	978-608456305-1	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Родовата интеграција на земјите во развој	Фенела Портер	978-608456306-8	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Наука за форензика	Ендрју Р.В.Дексон	978-998968247-6	Нампрес	4 (на македонски јазик)
Дипломатија: теорија и пракса	Г.Р.Бериц	978-998998301-6	11 Октомври	5 (на македонски јазик)
Променливоста на надворешната политика	Кристофер Хил	978-998998304-7	11 Октомври	1 (на македонски јазик)
Протокол	Мери Џејн Мекефри	978-998900674-6	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Мултилатерална дипломатија и Обединетите нации денес	Ричард Рејтано	978-998900682-1	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Политичка теорија и меѓународни односи	Чарлс Р. Бејтс	978-998900679-1	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Анализа на градба на рбетници	Милтон Хилдебрант	978-998955217-5 978-998955218-2	Микена	2 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)
Наука за енергетика: принципи, технологии	Ендрјус Џон	978-998978981-6 978-998978977-9	Дата Понс	2 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)
Проценка на ризикот во енергетските системи	Веңјуан Ли	978-998978966-3	Дата Понс	2 (на македонски јазик)
Стратегија за конкурентност	Мајкл Е.Портер	978-998978962-5 978-998978960-1	Дата Понс	1 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)
За конкуренција	Мајкл Е.Портер	978-998978984-7	Дата Понс	5 (на албански јазик)

Брзиот пат до корпоративниот растеж	Мајер	978-998978980-9	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Политичка економија на реформите во електроенергетскиот систем	Дејвид Г. Виктор	978-998978968-7 978-998978970-0	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Акумулација на знаење и еволуција на индустријата	Мариана Мацукато	978-998978964-9	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Нееднаквост и индустриски промени	Галбрајт	978-998978971-7	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Нумеричко моделирање во геомеханиката	Мануел Пастор	978-998978983-0	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Менаџирање со минералните ресурси и природната околина	У. Асватанарајана Тејлор	978-998978975-5 978-998978974-0	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Маркетинг во јавниот сектор	Ненси Ли	978-998978959-5	Дата Понс	4 (на албански јазик)
Да се одбегне НЕ	Вилијам Јури	978-998968246-9	Нампрес	5 (на македонски јазик)
Да се дојде до ДА	Фишер	978-998968250-6	Нампрес	3 (на македонски јазик)
Модерни ликовни уметности во САД	Патриша Хилс	978-608204009-0	11 ,Октомври	1 (на македонски јазик)
Ова е вашиот мозок за музика	Даниел Ц.Левитин	978-998984348-8	Коста Абраш	1 (на македонски јазик)
Вовед во филмски студии: четврто издание	Џил Нелмс	978-998968238-4	Нампрес	1 (на македонски јазик)
Етнографија	Мартин Хамерсли	978-998968232-2	Нампрес	2 (на македонски јазик)
Управување со изворите на информациите во библиотеките	Питер Клејтон	978-998968237-7	Нампрес	2 (на македонски јазик)
Решавање на спорови во меѓународното право	Џон Колиер	978-998900736-1	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Кембриџ историја за западната музичка теорија	Томас Кристенсен	978-998968240-7	Нампрес	2 (на македонски јазик)
Култура на градење	Хауард дејвис	978-608453509-6	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Потеклото на средновековната архитектура во Европа	Мек Клендон	978-608453507-0	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Фидик – Белиот прирачник	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453520-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Ктака форма на договор	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453519-5	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Модел за претставнички договор	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453518-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453524-9	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453523-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договорите на Фидик за добирање проекти за набавка и за нивно целосно извршување	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453529-4	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453536-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за градба	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453526-3	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453522-5	Арсламина	5 (на македонски јазик)

Услови на договор за изведба на електро механички работи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453516-4	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Клиентско консултантски модел на договор за услуги	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453515-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Фидик водич за договори	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453525-6	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Постапка за доделување на договор	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453528-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Прирачник на Фидик за избор на консултанти	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453527-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Прирачник за користење на договор за подизведувачи-консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453532-4	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Фидик услови за договор на изведба на електричарски и механички работи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453537-9	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за градежни работи Дел 1	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453530-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за градежни работи Дел 2	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453531-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за подизведба на градежни работи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453535-5	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Услови за договори за проектирање-градба и договор по системот „клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453534-8	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Договор за поднесување групна понуда (конзорциум)	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453543-0	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Стандарден образец за предквалификација за добавувачи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453544-7	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Прирачник за примена на Фидик условите на договорите за градежни работи	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453545-4	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантни услуги	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453540-9	Арслагина	5 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на Фидик за ЕПЦ проекти „клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453541-6	Арслагина	5 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на Фидик	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453541-6	Арслагина	5 (на македонски јазик)
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор според постројките и изградба на проект на Фидик	International Federation of Consulting Engineers Construct And Agreements	978-608453539-3	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Богатство на мрежите	Јоши Бенклер	978-608453511-9	Арслагина	4 (на македонски јазик)
Авиотранспорт и неговата примена	Ричард Е. Кејвс	978-608453505-8	Арслагина	5 (на македонски јазик)
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В. Пулкрабек	978-608453510-2	Арслагина	5 (на македонски јазик)

Механика на флуиди	Френк М.Вајт	978-608453508-9	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Динамика на моторни возила	Манфред Мичке	978-608210043-3	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Менаџмент на операции	Маној К.Малхотра	978-608453512-6	Арсламина	3 (на македонски јазик)
Теорија на копнени возила	Вонг	978-608453514-0	Арсламина	3 (на македонски јазик)
Модел и процес на обработка на минералите	Ашок Гупта	978-998978992-2 978-998978993-9	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Применета минерологија	Дитер Р.	978-998978985-4 978-998978986-7	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Здравствена економика	Рекефорд Е.Сантере	978-998978969-4 978-998978991-5	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на лбански јазик)
Економија за менаџери	Паул Г.Ф.	978-998978989-2 978-998978990-8	Дата Понс	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економија на менаџментот и бизнис стратегија	Мајкл Р.Бае	978-998978994-6 978-998978972-4	Дата Понс	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Бизнис и општеството	Ане Т.Лавренс	978-998978987-8 978-998978988-5	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Границите на алијансата	Ендрј А.Михта	978-608453517-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Прирачник за површинска метеорологија	Дејвид Ц.Вајтхаус	978-608453533-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век	Дејвид Банистер	978-608456331-0	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Микроелектронски кола	Кенет Ц.Смит	978-608453547-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Територии на профит	Гари Филдс	978-608456336-5	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Производно инженерство и технологија	Стивен Р.Шмид	978-608453521-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Комуникациски мрежи-основни концепти и клучни архитектури	Алберто Леон Гарсија	978-608453546-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Современи дигитални и аналогни комуникации	Багавандес П.Лати	978-608453506-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Принципи на економијата	Н.Грегори Манкив	978-032458997-9	САД	5 (на македонски јазик)
Меѓународна економија-теорија и пракса	Кругман	978-608210061-1	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Економија на јавниот сектор	Дозеф И.Стиглиц	978-608210056-5	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Макроекономија-Европски текст	Мишел Бурда	978-608456324-2	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Современо банкарство	Шелаг Хефернан	978-608456329-7	Академски печат	4 (на македонски јазик)
Економија во здравството	Фелдстеин П.Ј.	978-608456343-3	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Напредна макроекономија	Д.Ромер	978-998918395-3	Магор	5 (на македонски јазик)
Маркетинг истражувања	Давид А.Кумар	978-608210066-2	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Модерна економија на трудот-теорија и јавна политика	Роналд Г.Смит	978-998918398-0	Магор	5 (на македонски јазик)
Индустриска вентилација	А.Ц.Г.Х	978-998978998-4 978-608222000-0	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Геологија за инженерите и стручњаци за животната средина	Кенју	978-998978996-0	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн	978-608222002-4 978-608222003-1	Дата Понс	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен	978-608222005-5	Дата Понс	5 (на албански јазик)
Сетилно брендирање	Мартин Линдстром	978-608457731-7 978-608457732-4	Три	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457727-0	Три	5 (на албански јазик)
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457725-6 978-608457726-3	Три	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Етнички конфликти	С.А.Јанакос	978-998900647-0	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Техники на антропогеографијата	Џејмс М.Линдсеј	978-608210040-1	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1 978-998955187-1	Микена	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Умешноста на компјутерското програмирање	Доналд Е.Кнут	978-998955189-8 978-998955190-1	Микена	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Студенски прирачник со решенија кон Аткинсовата физичка хемија	Чарлс Трап	978-608210067-8	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Вовед во лимнологија	Стенли Додсон	978-998900688-3	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Пишување со смисла	Маргот Нортхеј	978-998986696-8 978-998986697-5	Арбериа	5 (на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Макроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457735-5 978-608457736-2	Три	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Криза со отпадот	Ханс Тамемаги	978-998986645-6 978-998986644-9	Арбериа	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Правда и животна средина	Ендрју Добсон	978-998986646-3 978-998986647-0	Арбериа	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Земјоделството и животната средина	Ернст Луц	978-998986648-7 978-998986693-7	Арбериа	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународно семејно право	Д.Мариен Блер	978-998918394-5	Магор	1 (на македонски јазик)
Светска трговска организација	Миџо Маџушта	978-998900740-8	Просветно дело	2 (на македонски јазик)
Облигационо право на римски основи и традиција	Рајнхард Цимерман	978-998900723-1	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Основи на приватното право	Џејмс Гордлеј	978-998900708-8	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Уставно право	Тревор Алан	978-998900710-1	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Вовед во римско право	Бери Николас	978-998900738-5	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Учебник по римско право	Ендрју Борковски	978-998900737-8	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Европско право на интелектуална сопственост	Теренс Прајм	978-998900709-5	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Начела на корпоративното финансиско право	Елиз Феран	978-998900747-7	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Решавање на меѓународните спорови	Ј.Г.Мерилс	978-998900736-1	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право	Даниела Обрадович	978-998900757-6	Просветно дело	3 (на македонски јазик)
Европски устав	Џулијано Амато	978-998900739-2	Просветно дело	1 (на македонски јазик)
Социјално право и закон за работни односи во ЕУ	Филипа Вотсон	978-998900698-2	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Кривично право – опш дел	Јоханес Веселс	978-608210069-7	Табернакул	2 (на македонски јазик)
Меѓународно кривично право	Кријангсак Китичаисари	978-608210074-3	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Уметноста и науката на преговарање	Хауард Раифа	978-608456343-3	Академски печат	1 (на македонски јазик)
Правење попис на шумскиот инвентар-Методологија и примена	Аника Кангас	978-608210036-4	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Географски информациски системи-вовед	Џули Делејни	978-998918793-3	Три	2 (на македонски јазик)
Билтморски лекции за сивкултурата	Карл Алвин Шенк	978-998918796-4	Три	5 (на македонски јазик)
Микронаводнување за производство на растителни култури	Френсис С.Накајама	978-998968244-5	Нампрес	2 (на македонски јазик)
Развојот на растенијата и климатските промени	Џејмс И.Л.Морисон	978-608456311-2	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Организација на трудот во земјоделството	Грегорио Библикоф	978-998918794-0	Три	5 (на македонски јазик)
Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефекти врз здравјето	Чи Танг Хо	978-608210051-4	Табернакул	1 (на македонски јазик)

Прирачник за прецизно земјоделство, принципи и практика	д-р Анша Шринивасан	978-998968248-3	Нампрес	3 (на македонски јазик)
Меѓународна трговија и земјоделство	Вон В.Ку	978-608457702-7	Три	1 (на македонски јазик)
Принципи на агроиндустриски менаџмент	Џејмс Џ.Бајрлајн	978-608456328-0	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Повеќересурсна шумарска инвентаризација со метод на пробни површини	Мајкл Кол	978-608457719-5	Три	2 (на македонски јазик)
Менаџмент на фарма	Патриша А.Дафи	978-608457718-8	Три	5 (на македонски јазик)
Шумски дрвја	Лиза Џ.Семјуелсон	978-608457723-2	Три	5 (на македонски јазик)
Однесување на потрошувачите и маркетиншките стратегии	Џ.Пол Питер	978-608457724-9	Три	5 (на македонски јазик)
Дизајн на интеракција	Шарп Роџерс Прис	978-608453556-0	Арсламина	3 (на македонски јазик)
Основи на програмските јазици	Џон Џ.Мичел	978-608453557-7	Арсламина	2 (на македонски јазик)
Унике средина на програмирање	Брајан В.Керниган	978-608459700-1	Давид компјутери	2 (на македонски јазик)
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката	Нил Џ.Џонс	978-608453549-2	Арсламина	3 (на македонски јазик)
Безбедност и заштита на мрежниот сообраќај	Симпсонс Гарфинкел	978-998995118-3	Абакус	1 (на македонски јазик)
Научете Перл	Рендал Ј.Шварц	978-608650294-2	Ад Вербум	5 (на македонски јазик)
Вовед во роботика	Џон Џ.Крег	978-608650296-6	Ад Вебум	4 (на македонски јазик)
МЛ за искусни програмери	Лоренс Џ.Полсон	978-608650295-9	Ад Вербум	1 (на македонски јазик)
Концепти во програмските јазици	Џон Џ.Мичел	978-608453552-2	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Основни концепти за биоинформатиката	Ден Е.Крејн	978-99895117-6	Абакус	3 (на македонски јазик)
Практична криптографија	Нилс Фергусон	978-608453550-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Програмски јазик Ц	Брајан Б.Керингам	978-608453548-5	Арсламина	3 (на македонски јазик)
Унике мрежно програмирање	В.Ричард Стивенс	978-608453553-9	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Дизајнирање на вградени системи	Питер Марвелдел	978-608650293-5	Ад Вербум	2 (на македонски јазик)
Водич за вакцини (ризичи и предности за деца и возрасни)	Рандал Вустелдер	978-608223005-1 978-608223006-1	Магор	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Лабораториски прирачник за студенти, Мозбиев водич за физички преглед	Хенри М.Сејдел	978-608223003-0 978-608223004-7	Магор	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц	978-608210072-7 978-608210073-5	Табернакул	2 (на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210092-1 978-608210080-8	Табернакул	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Атлас за ургентна радиологија	Гери А.Џонсон	978-608210077-8 978-608210076-0	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина	Џејмс Џ.Џекел	978-608210086-7 978-608210087-5	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Течности, електролити и ацидо-базна рамнотежа	Мерил Ен Хоган	978-608210100-6 978-608210101-4	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор	К.Р.Сетураман	978-608210083-2 978-608210081-6	Табернакул	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Невроанатомија: атлас на структури, пресеци и системи	Дуејн Е.Хејнс	978-608210093-7 978-608210094-8	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл	978-608210099-9 978-608210089-1	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Дијагностички прирачник за оториноларингологија	Мајкл Хок	978-608210095-6 978-608210096-4	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210090-5 978-608210091-3	Табернакул	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на клиничката имунологија	Хелен Чапел	978-608210097-2 978-608210098-0	Табернакул	5 (на македонски јазик) 4(на албански јазик)
Учебник по физичка дијагноза на болести: медицинска историја и испитување	Марк Шварц	978-608210088-3 978-608210102-6	Табернакул	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210103-0 978-6083210104-9	Табернакул	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на ризик и осигурување	Емет Ц.Воган	978-608456325-9	Акадески печат	5 (на македонски јазик)
Макроекономија средно ниво современ пристап	Хал.Р.Веран	978-608210078-4	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Основни методи во економска математика	Алфа Цианг	978-608210084-5	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Статистика за бизнис и економија	Пол Њуболд	978-998918399-6	Магор	1 (на македонски јазик)
Вовед во финансиско сметководство	Хонгрен	978-608223002-7	Магор	5 (на македонски јазик)
Инвестиции	Боди, Кејн	978-608210085-9	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Макроекономија	Ендру Б.Абел	978-608210039-5	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Руднички отпад	Бренд Г.Лотемозер	978-608457733-1 978-608457734-8	Три	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Запознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација	Лорин Филипсон	978-998986698-2 978-998986699-9	Арбериа	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Случај и материјали од меѓународното право	Роберт Мекуркуел	978-608222007-9	Дата Понс	5 (на македонски јазик)
Менаџмент информациски системи	Кенет К.Лаудон	978-608453555-3	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Компјутерска сигурност	Дитер Голман	978-608650297-3	Ад Вербум	1 (на македонски јазик)
Компјутерска графика	Алан Ват	978-608460602-4	Абакус	5 (на македонски јазик)
Структурирана компјутерска графика	Ендру Таненбаум	978-998995119-0	Абакус	2 (на македонски јазик)
Оптика	Јуџин Хехт	978-608210108-8 978-608210109-5	Табернакул	1 (на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Модерна физика	Стивен Т.Торнтон	978-608210113-8	Табернакул	5 (на албански јазик)
Медицинска биохемија	Александар К.Брауни	978-608210105-7 978-608210106-5	Табернакул	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9 978-998984354-9	Коста Абраш	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Патофизиологија на болести, вовед во клиничка медицина	Стефан Ц.Мек Фи	978-608210126-2 978-608210119-4	Табернакул	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Медицинско право, етика и биоетика за здравствени професионалци	Марсија Луис	978-608456351-8 978-608456355-6	Акадески печат	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Хистологија, текст и атлас (клеточна и молекуларна биологија)	Мајкл Х.Рос	978-608210132-4	Табернакул	4 (на македонски јазик)
Атлас во боја и текстови за клиничка медицина	Чарлс Д.Форбс	978-608223015-9 978-608223016-7	Табернакул	5 (на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Човекот во развој	Кит Л.Мур	978-608210139-1 978-608210140-5	Табернакул	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на патологијата според Робинс	Кумар, Абас	978-608210129-4 978-608210130-9	Табернакул	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основен атлас на инфективни болести	Д-р Џералд Л.Мандел	978-608210120-0 978-608210121-9	Табернакул	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Робинс и Котран, Патолошки атлас	Д-р Едвард К.Клат	978-608456365-5 978-608456362-4	Акадески печат	3 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Модерна индустриска организација	Денис В.Карлтон	978-608210071-9	Табернакул	4 (на македонски јазик)
Поучивање општа физика	Арнолд Б.Аронс	978-998900809-2 978-998900817-7	Просветно дело	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Современа политичка филозофија	Вил Кимлика	978-608456323-5	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Анализа на општествените мрежи	Стенли Васерман	978-608456344-0	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Форензика, вовед во научни и истражни техника	Стјуард Х.Џејмс	978-608210050-6	Табернакул	3(на македонски јазик)
Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег	978-608457737-9 978-608457761-4	Три	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за иноватори-методи за трансформирање на власта	Дејвид Озборн	978-608456340-2	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Шверц и трговија со луѓе-сите патишта водат кон Америка	Шелдон С.Џанг	978-608456332-7	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Сиромаштијата и социјалното исклучување во Британија	Кристина Пантацис	978-608456318-1	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Етика на војната-исти проблеми во различни традиции	Ричард Сорациби	978-608456337-2	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Моќта на разузнавањето во мир и во војна	Мајкл Херман	978-608456330-3	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Вовед во јавна администрација	Џеј М.Шафриц	978-608456317-4	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Политика на изборни системи	Мајкл Галагер	978-608456326-6	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Право на трговски друштва	Дерек Франч	978-608210117-0	Табернакул	2 (на македонски јазик)
Поднесување на предмет пред Европскиот суд за човекови права	Филит Лич	978-608210121-9	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Вовед во меѓународно кривично право и кривична процедура	Роберт Крајер	978-608210111-1	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Странско право во граѓански парници	Софи Гиromс	978-608210110-1	Табернакул	4 (на македонски јазик)
Управување со човечки ресурси	Роберт Л.Матис	978-608223019-1	Магор	2 (на македонски јазик)
Вовед во теоријата на компјутерското пресметување	Мајкл Сипсер	978-608460601-7	Абакус	3 (на македонски јазик)
Податочни и компјутерски комуникации	Вилијам Сталингс	978-608453558-4	Арсламина	
Сржта на веб програмирањето	Марти Хол	978-608453560-7	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Системи за бази на податоци	Хектор Гарсија Молина	978-608453562-1	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Компјутерски мрежи	Ендрју С.Таненбаум	978-608453559-1	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Електронска трговија(бизнис, технологија, општество)	Кенет К.Лаудон	978-608453565-2	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Веројатносна роботика	Себастијан Трун	978-608453563-8	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Дистрибуирани системи, принципи и парадигми	Ендрју С.Таненбаум	978-608453564-5	Арсламина	2 (на македонски јазик)
Интернет и вебпрограмирање	Пол Ј.Дејтел	978-608453566-9	Арсламина	5 (на македонски јазик)
Ц++ Како се програмира	Пол Дејтел	978-608453567-6	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Економија на пари, банкарство и финансиски пазар	Фредерик С.Мишкин	978-608229013-2	Магор	1 (на македонски јазик)
Меѓународен бизнис	Чарлс В.Л.Хил	978-013602965-6 978-013602965-6	Pearson	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Принципи на маркетинг	Филип Котлер, Гери Армстронг	978-608456359-4	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Линеарна алгебра	Шелдон Екслер	978-998900691-3 978-998900830-6	Просветно дело	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во економската теорија на пазарно однесување-микроекономија од перспектива на Валрас	Доналд В.Кацнер	978-99896677-7 978-998986678-4	Арбериа	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Компјутерска физика, верзија на Фортран	Стивен Е.Кунин	978-998900659-0	Просветно дело	5 (на албански јазик)
Петто издание, Дигитални комуникации	Џон Г.Проаксин	978-608457729-4	Три	5 (на македонски јазик)

Помеѓу војната и политиката	Патриција Овенс	978-608456333-4	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Право на ЕУ, текстови, случаи и материјали	Пол Крег	978-608223021-4	Магор	5 (на македонски јазик)
Право на вработување на ЕЗ	Кетрин Бернард	978-608456379-2	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Економија на родовите	Џојс П.Џејкобс	978-608456377-8	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Политичка теорија на игра	Нолан Мек Карти	978-608456381-5	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Физика за заштита од радијација	Џејмс Мартин	978-998900726-2 978-998900807-8	Просветно дело	2 (на македонски јазик)
Вовед во хидрологија	Вилфрид Брутсерт	978-608210122-4	Табернакул	5 (на македонски јазик)
Нојферт архитектонско програмирање	Ернест Нојферт	978-608453570-6	Арсламина	1 (на македонски јазик)
Хемија на експлозиви	Жаклин Акаван	978-608650292-8	Ад Вербум	5 (на македонски јазик)
Управување со глобализацијата	Дејвид Хелд	978-608456367-9	Академски печат	5 (на македонски јазик)
Операциони истражувања	Хамди А.Таха	978-608223001-6	Магор	2 (на македонски јазик)
Глобализација на светската политика	Џон Бејлис	978-608210075-1	Табернакул	1 (на македонски јазик)
Идентитет, миграција и новата безбедносна агенда во Европа	Пјер Леметр	978-608456382-2	Академски печат	2 (на македонски јазик)
Корпоративни финансии	Рос, Вестерфилд	978-608223018-4	Магор	1 (на македонски јазик)
Криптографија и безбедност на мрежа	Вилијам Сталингс	978-608460603-1	Абакус	5 (на македонски јазик)
Секоја фарма-фабрика	Дебора Фиццералд	978-608229103-1 978-608229178-9	Арсламина	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Концепти во технологија на вино	Д-р Јер Маргалит	978-608229101-7 978-608229148-2	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608453578-2 978-608229170-3	Арсламина	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот	Генерален совет на потрошувачи на Северна Ирска	978-608453573-7 978-608229104-8	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли	978-608229114-7 978-608229198-7	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229115-4 978-608229009-6	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229116-1 978-608229000-3	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Фуражни култури, поинакви тревы: како да се одгледуваат, жнеат и употребуваат	Томас Хол	978-608229182-6	Арсламина	5 (на албански јазик)
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура	978-608229139-0	Арсламина	5 (на албански јазик)
Вовед во физичка географија и околината	Џозеф Холден	978-998900724-8	Просветно дело	5 (на македонски јазик)
Стесот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум	978-608453576-8 978-608229197-0	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Здравје на живината и менаџмент	Дејвид Сеинсбери	978-608453582-9 978-608229144-4	Арсламина	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Животински инстинкт	Џорџ А.Акерлоф	978-608453584-3 978-608229130-7	Арсламина	4 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229102-4 978-608229008-9	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Гените како храна	Стивен Нотингем	978-608453581-2 978-608229119-2	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман	978-608453577-5 978-608229195-6	Арсламина	5 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Белодробна патофизиологија	Џон Б.Вест	978-608229166-1	Арсламина	5(на албански јазик)

Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зујдема	978-608453595-9 978-608229179-2	Арсламина	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Генетика на синдромите на дебелина	Филип Л.Билс	978-608453586-7 978-608229152-9	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите	Е.А.М.Кид	978-608453596-6 978-608229010-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Регенерација на ткива и органи кај возрасни	Јоанис В.Јанас	978-608229136-9 978-608229006-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Медицинска физиологија	Волтер Ф.Борон	978-141603115-4 978-141603115-4	Канада	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Микробиолошка биотехнологија	Александер Н.Глазер Хироши	978-998900815-3 978-998900833-7	Просветно дело	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка хемија	Лари Е.Шоеф	978-998900728-6 978-99890091-3	Просветно дело	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол	Гал Вингер	978-608453580-5 978-608229151-1	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Пиенето како проблем	Ник Хедер	978-608453571-3 978-608229169-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Зависност, од биологија до политика за дрога	Д-р Аврам Голдстајн	978-608453592-8 978-608229180-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Хемија на елементи	Н.Н.Гринвуд	978-998900942-6	Просветно дело	5(на албански јазик)
Аналитичка хемија Вовед	Даглас Скот	978-998900911-2	Просветно дело	5(на албански јазик)
Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900749-1 978-998900906-8	Просветно дело	1 (на македонски јазик) 4(на албански јазик)
Вовед во биоинформатика	Артур М.Леск	978-608462701-3	Ад Вербум	1(на македонски јазик)
Вештачка интелигенција, Современ приод	Стјуарт Расел	978-608460606-2	Абакус	2(на македонски јазик)
Опен ГЛ, Супер библија, Упатства и референци	Бенџам Липчек	978-608460604-8	Абакус	3(на македонски јазик)
Систем на управување со бази на податоци	Рамакришнан Рагу	978-608460609-3	Абакус	5(на македонски јазик)
Основи на системите со бази на податоци	Елмасри, Навати	978-608453568-3	Арсламина	3(на македонски јазик)
Да се размислува во Јава	Брус Екел	978-998900808-5 978-998900863-4	Просветно дело	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци	Џон В.Питерсен	978-608222013-0	Дата Понс	2(на албански јазик)
Општествено истражувачки методи	Лоренс Њуман	978-998900699-9 978-998900864-1	Просветно дело	2 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Логиката на колективната акција	Манкур Олсон	978-608453572-0 978-608229143-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608453597-3 978-608229186-4	Арсламина	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229131-4 978-608229190-1	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Анализа и управување на роботите	Харухико Асада	978-608222019-2 978-608222015-4	Дата Понс	1 (на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Вовед во НУРБС	Давид Ф.Роцере	978-608222010-9 978-608222016-1	Дата Понс	3(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Трудово право	Ален Супион	978-608453583-6 978-608229111-6	Арсламина	1 (на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Мотивација, посредништво и јавна политика	Џулијан Ле Гранд	978-608229157-4	Арсламина	5(на албански јазик)
Европа и правото	Стиг Стромхем	978-608229113-0	Арсламина	5(на албански јазик)

Границите на меѓународното право	Џек Л.Голдсмит	978-608453591-1 978-608229123-9	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Пропаѓањето на социјалната држава	Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608453587-4 978-608229177-2	Ареламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Вовед во политика	Филип Бенетон	978-608229145-1	Ареламина	5(на албански јазик)
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229125-3 978-608229122-2	Ареламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Историја на Француското приватно право од 1804	Жан Луи Халперен	978-608229133-8 978-608229160-4	Ареламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229100-0 978-608229167-3	Ареламина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Писма до младиот адвокат	Алан М.Дершовиц	978-608453590-4 978-608229147-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608229141-3	Ареламина	5(на албански јазик)
Големите прашања на филозофијата и правото	Симон Гојар Фабр	978-608229121-5 978-608229012-6	Ареламина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер	978-608229120-8 978-608229002-7	Ареламина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Казнено процесно право	Фридрих Кристијан Шредер	978-608229155-0 978-608229185-7	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународно приватно право	Чешир, Норт Фосет	978-608453597-6	Академски печат	5(на македонски јазик)
Ангажирање на непрофитни организации	Стивен Раттеб Смит	978-608229109-3 978-608229165-9	Ареламина	5(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ.Дејвид Лихтен Тал	978-608453575-1 978-608229188-8	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608453598-0 978-608229175-8	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прецизен маркетинг	Џеф Забин	978-608229132-1 978-608229187-1	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Стратегиски маркетинг менаџмент	Александер Чернев	978-608453599-7 978-608229158-1	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд	978-608229105-5 978-608229183-3	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Земјена архитектура	Роналд Раел	978-608229117-8 978-608229163-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Земјена архитектура	Вилијам Н.Морган	978-608229128-4 978-608229173-4	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Архитектурата на модерна Италија Книга 1	Тери Кирк	978-608229107-9 978-608229153-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Архитектура на модерна Италија- Книга 2	Тери Кирк	978-608229146-8 978-608229162-8	Ареламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Текстилни влакна; нивните физички, микроскопски и хемиски својства	Џозеф Мерит Метјуз	978-608229108-6 978-608229129-1	Ареламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Предности во термалната и нетермалната заштита на храната	Горав Тевари	978-608229135-2 978-608229174-1	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229118-5 978-608229189-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс	978-608229137-6 978-608229138-3	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Корпоративски превземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608229194-9	Ареламина	5(на албански јазик)

Меѓународен маркетинг	Родер Бенет	978-608453585-0 978-608229168-0	Арсламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608229126-0	Арсламина	2(на македонски јазик)
Црковна архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229150-5 978-608229191-8	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Структура на материјалите	Самуел М.Ален	978-608222617-8 978-608222020-8	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите	Маркус Ц.Бухлер	978-608222014-7 978-608222022-2	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Јазик на обрасци: градови, згради, изградби	Кристофер Александар	978-608456361-7	Академски печат	3(на македонски јазик)
Претприемништво, процес во перспектива	Роберт А.Барон	978-032427356-4 978-032427356-4	Thompson	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Менаџмент	Ричард Л.Дафт	978-0324537070-3 978-032453770-3	Thompson	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Енциклопедија на светската климатологија	Џон Е.Оливер	978-998900701-9	Просветно дело	5(на албански јазик)
Вовед во алгоритми	Томас Корман	978-998955293-2 978-998955266-5	Микена	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Како се програмира во Јава	Пол Дејтел	978-608453561-4	Арсламина	5(на македонски јазик)
Здравствени информации	Абделхак, Гростик	978-608223017-7 978-608223031-3	Магор	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на робусно управување	Кемин Зои	978-608222021-5	Дата Понс	5(на албански јазик)
Ретинално одлепување, принципи и практика	Даниел А.Бринтон	978-608229196-3	Арсламина	5(на албански јазик)
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229154-3 978-608229011-9	Арсламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229142-0 978-608229005-8	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Компјутерска организација и дизајн	Дејвид и Џон	978-998900876-4	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Дизајнирање интерфејс	Џенифер Тибвел	978-059600803-1	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Компјутерски системи перспектива на програмерот	Рендал И.Брајан	978-608462700-5	Ад Вебум	5(на македонски јазик)
Превенција од загадување-пристап на управување со отпад за 21 век	Р.рајан Дупон	978-608456396-9 978-608456398-3	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Системи на бази на податоци	Томас Коноли	978-608453569-0	Арсламина	5(на македонски јазик)
Компјутерска графика, теорија во практика	Џефри Меккониел	978-998900875-7	Просветно дело	2(на македонски јазик)
Локална самоуправа	Џејмс М.Бановец	978-608456320-4	Академски печат	5(на македонски јазик)
Учебник по семејна медицина	Роберт Е.ракел	978-608210150-2 978-608210151-0	Табернакул	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Општа, органска биохемија	Кетрин Ј.Денистон	978-008210146-4 978-608210147-2	Табернакул	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Куби имунологија	Томас Ј.Киндт	978-608210159-6 978-608210158-8	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Брза интерпретација на ЕКГ	Дале Дубин	978-608210127-8 978-608210128-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Јавно здравство и превентивна медицина	Макс Росенау Ласт	978-608210141-3 978-608210114-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Фармаколошка основа на терапевтиците	Лауренце Брунтон	978-608210131-6 978-608210125-5	Табернакул	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка дерматологија	Томас П.Хабиф	978-608210161-8 978-608210162-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Атлас за педијатриска физикална дијагноза	Басил Ј.Зители	978-608210164-2 978-608210165-0	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Бубрежна патофизиологија	Д-р хелмут Г.Ренке	978-608229144-9 978-608229172-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ленинџер – Принципи на биохемијата	Дејвид Ј.Нелсон	978-998955295-9 978-998955282-7	Микена	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс	978-73121665-6 978-007312166-6	Mc Graw-Hill Irwin	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Управување со човечки ресурси	Џорџ В.Боландер	978-032459331-7 978-032459331-0	Канада	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Малолетничка деликвенција	Михаел валтер	978-608229048-5 978-608229049-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Филозофија на право	Рајнхолд Ципелиус	978-608229019-5 978-608229033-1	Арсламина	3(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лабонд	978-608229027-0 978-608229250-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро	978-608229031-7 978-608229313-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро	978-608229036-2 978-608229305-9	Арсламина	5(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право	Алекс Милс	978-608229171-0 978-608229211-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Принципи на меѓународното право	Шон Д.Марфи	978-608229003-4 978-608229330-1	Арсламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Право на административни договори	Кристоф Гутје	978-608229017-1	Арсламина	2(на македонски јазик)
Казнено право	Милт Клаус	978-608229044-7 978-608229248-9	Арсламина	5(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Облигационо право-договори и еднострано раскинување	Муриел Фабр Мањан	978-608229092-8	Арсламина	1(на македонски јазик)
Заложно право	Ивс Пико	978-608229053-9 978-608229064-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Даночно право	Жан Жак Бјенвену	978-608229056-0 978-608229286-1	Арсламина	4(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	Арсламина	5(на македонски јазик)
Историја на политичките идеи Том 2	Жан Тушар	978-608229089-8 978-608229288-5	Арсламина	2(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долџер	978-608229085-0	Арсламина	5(на македонски јазик)
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	978-608229067-6 978-608229432-0	Арсламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Наука за атмосферата Вовед	Џон М.Валас	978-608210082-1	Табернакул	4(на македонски јазик)
Екологијата пред се, Еколошки начела и прашања поврзани со животната средина	Алан Беби	978-608457745-4	Три	5(на македонски јазик)
Претприемништво и мали фирми	Дејвид Дикинс	978-608457749-2	Три	5(на македонски јазик)
Леовити билки-прирачник за кулинарски билки, зачини, мешавини од зачини и за нивните етерични масла	Еберхард Тојшер	978-608457747-8	Три	5(на македонски јазик)
Ветеринарна медицина; Учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите	Ото М. Радоститс	978-608210123--5	Табернакул	5(на македонски јазик)
Вовед во економетрија со примени	Раму Раманатан	978-608457761-1	Три	5(на македонски јазик)
Наводнување на земјоделските култури	Р.Ц.Ласчано	978-608456376-1	Академски печат	5(на македонски јазик)

Применет менаџмент на фарма	Џонатан Тарнер	978-608457763-8	Три	5(на македонски јазик)
Земјоделска економија	Џон В.Гудвин	978-608457772-0	Три	5(на македонски јазик)
Шумарство-прирачник	Карл Ф.Вангер	978-608456393-8	Академски печат	5(на македонски јазик)
Основи на деловно комуницирање	Мери елен Гафи	978-032431392-5 978-032431392-5	Thomson	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Рекламирање и промоција: Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч	978-007325596-5 978-007325596-5	Mc Graw-Hill Irwin	3(на македонски јазик) 4(на албански јазик)
Меѓународен бизнис	Даниелс, Радебау, Саливен	978-013602965-6 978-013602965-6	Paerson	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Компјутациона статистика во климатологијата	Илја Полјак	978-608456395-2	Академски печат	1(на македонски јазик)
Вовед во топологија	Берт Менделсон	978-608231000-8	Академски печат	5(на македонски јазик)
Регионално планирање	Мелвил К.Бранч	978-608231003-9 978-608231030-5	Академски печат	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства	Норман Хер	978-608231002-2 978-608231036-7	Академски печат	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган	978-608223060-3 978-608223138-9	Магор	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на оториноларингологијата	Р.Пробст	978-608456391-4 978-608456391-4	Академски печат	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Медицинска микробиологија	Д.Гринвуд	978-6088456378-5 978-608231013-8	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Епидемиологија на јавното здравство	Р. Флис	978-608231006-0 978-608231064-0	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Администрација на јавното здравство	Л.Новик	978-608231010-7 978-608231054-1	Академски печат	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меритова неврологија	Луис П.Роуланд	978-608210163-4 978-608210157-6	Табернакул	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ортопедски прикази практичен приод	Адам Гринспен	978-608210168-5	Табернакул	2(на македонски јазик)
Акушерство, Нормални и проблематични бремености	Стивен Г. Габ	978-608210181-2	Табернакул	1(на македонски јазик)
Розен и Баркин Петминутна итна медицинска консултација	Џефри Шајдер	978-608210187-1	Табернакул	5(на македонски јазик)
Клиничка гинеколошка онкологија	Дисаиа, Крисман	978-608210188-0	Табернакул	5(на македонски јазик)
Клиничка ориентирана анатомија	Кит Л.Мур	978-608210183-9 978-608210184-7	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Гинекологија на Берек и Новак	Џонатан С.Берек	978-608210190-1 978-608210191-0	Табернакул	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Градење на организациска меморија	Џон П.Жерард	978-608229060-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Постигнување способна влада	Мерили С.Грифин	978-608229192-5 978-608229237-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Модерни јавни финансии	Џон М.Квиглеј	978-608229016-4 978-608229434-6	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економија на време и ризик	Кристијан Голиер	978-608229024-9 978-608229470-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Борба против невработеноста	Ричард Лејард	978-608229047-8 978-608229358-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Економија на микрофинансирање	Беатриз Армендариз	978-608229035-5 978-608229300-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П.Сејтел	978-608229516-9	Арсламина	5(на албански јазик)

Граничен трошок на јавните фондови	Бев Далби	978-608453587-4 978-608229210-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Теорија на монетарните институции	Лоренс Х.Вајт	978-608229023-2 978-608229287-8	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н.Берковиц	978-608229037-9 978-608229389-9	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Математика за фанкарство и финансии	Денис Кокс	978-608229028-7 978-608229052-2	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Анализа на планирање маркетинг	Доналд Р.Леман	978-608229420-9	Ареламина	5(на албански јазик)
Маркетинг движење	Филип Котлер	978-608229161-1 978-608229025-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Регулирање на економијата на јавни услуги	Мајкл А.Кру	978-608229077-5 978-608229600-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија	Филип Агион	978-608229084-3 978-608229469-8	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Стратегија на монетарна политика	Фредерик С.Мишкин	978-608229450-6	Ареламина	5(на албански јазик)
Светска трговија и плаќања	Ричард Е.Кејвс	978-608229075-1 978-608229428-5	Ареламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економија на Европска интеграција	Чарлс Виплоц	978-608229029-4 978-608229297-7	Ареламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А.Ејкер	978-608229039-3 978-608229307-7	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Средна јавна економија	Жан Хиндрикс	978-608229082-9 978-608229518-3	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К.Хул	978-608229080-5	Ареламина	4(на албански јазик)
Избор, благосостојба и мерење	Амарти Сен	978-608229462-9	Ареламина	5(на албански јазик)
Фискални политики и пораст во светската економија	Џејкоб А.Френкел	978-608229212-0	Ареламина	3(на македонски јазик)
Теорија на оданочување и јавна економија	Луис Каплоу	978-608229366-0	Ареламина	5(на албански јазик)
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду	978-608229062-1 978-608229087-4	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Трпезни маслинки	А.гаридо Фернандез	978-608229015-7 978-608229081-2	Ареламина	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Прирачник за Американска технологија	Керол Парсел	978-608229018-8 978-608229380-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс	978-608229007-2 978-608229262-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х.Баркстер	978-608229032-4	Ареламина	5(на македонски јазик)
Хемија и биохемија на производство на вино	Иан Хорнси	978-608229068-3 978-608229328-8	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Глобализирање на храната	Дејвид Гудмен	978-608229066-9 978-608229329-5	Ареламина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Органска машина	Ричард Вајт	978-608229051-5 978-608229200-7	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А.Морс	978-608229078-2 978-608229301-1	Ареламина	4(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Наука за почвата (педологија) и менаџмент	Едвард Џ.Пластер	978-608229046-1 978-608229559-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Промени во земјата	Вилијам Кронон	978-608229098-0 978-608229278-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј	978-608229045-4 978-608229291-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Вовед во агрономија: храна, земјоделски култури и животна средина	Крег С.Шифер	978-608229086-7 978-608229314-1	Арсламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Производство на фуражни култури	Роберт Ф.Барнс	978-608229220-5	Арсламина	3(на македонски јазик)
Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608229093-5 978-608229296-0	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка неврологија	Родер П.Симон	978-608229030-0 978-608229208-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Краток приказ на микробиологијата	Симон Бејкер	978-608229057-7 978-608229536-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Реставративна стоматологија	А.Демиен Валмели	978-608229159-8 978-608229227-4	Арсламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за спортска и применета медицина	Домнал Мекојли	978-608229079-9	Арсламина	5(на македонски јазик)
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис	978-608229013-3 978-608229205-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Наука за ДНК	Дејвид А.Миклос	978-608229071-3 978-608229387-5	Арсламина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Мерило на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија	Пол Б.Пинсент	978-608229076-8 978-608229374-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за нефрологија и хипертензија	Пол Ј. Шил	978-608229099-7 978-608229316-5	Арсламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи за реставрација на забите	Џејмс Б.Самит	978-608229083-6 978-608229433-9	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Медицина	Марк Ц.Фишман	978-608229219-9	Арсламина	5(на македонски јазик)
Физиологија	Линда С.Костанцо	978-608229214-4 978-608229254-0	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Американски прирачник за клиничка медицина	Џорџ А.Флин	978-608229206-9	Арсламина	1(на македонски јазик)
Сестрински дијагнози во психијатриското сестринство	Мери Ц.Таунсенд	978-608229215-1	Арсламина	3(на македонски јазик)
Процена на градби	Џ.Стенли Рабун	978-608229156-7 978-608229097-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд	978-608229001-0 978-608229034-8	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М.Дас	978-608229070-6 978-608229204-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Ц.Фишети	978-608229073-7	Арсламина	5(на албански јазик)
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенсио	978-608229038-6	Арсламина	5(на албански јазик)
Архитектура – елементи, материјали, форми	Франческа Прина	978-608229043-0 978-608229244-1	Арсламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Паметни материјали	Аксел Ритер	978-608229065-2 978-608229095-9	Арсламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Објектите и животната средина	Вон Бредшо	978-608229251-9 978-608229464-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Процена на објекти и градежни работи	Спенс Гедес	978-608229229-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Ентериери	Карла Ј.Нилсон	978-608229218-2 978-608229407-0	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна	Џејмс Н.Бимилер	978-608229199-4 978-608229040-9	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Протеини во исхраната	П.Ф.Фокс	978-608229026-3 978-608229445-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на микробиологија на храна	Бибек Реј	978-608229004-1 978-608229270-0	Арсламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)

Храна Хемија на состојките	Том Калтејт	978-608229039-3 978-608229255-7	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Преработка на месо	Џозеф Кери	978-608229312-7	Арслагина	5(на албански јазик)
Микробна контаминација на храната	Чарлс Л.Вилсон	978-608229207-6	Арслагина	5(на македонски јазик)
Почитување на виното	Ричард П.Вајн	978-608229236-6	Арслагина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Бесконечна граница	Џон Ф.Ричардс	978-608229252-6	Арслагина	2(на македонски јазик)
Вовед во прхрамбено инженерство	Р.Пол Сингх	978-608229230-4	Арслагина	1(на македонски јазик)
Наука и технологија на млеко	Питер Валстар	978-608229256-4	Арслагина	5(на македонски јазик)
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229259-5 978-608229324-0	Арслагина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во структура на протеини	Карл Бранден	978-608229268-7 978-608229319-6	Арслагина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Општа теорија за државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608229201-4 978-608229232-8	Арслагина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229209-0 978-608229298-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друезн	978-608229213-7 978-608229022-5	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Облигационо право – квази договори	Мурел Фабр Мањан	978-608229360-8	Арслагина	5(на албански јазик)
Основи на трговското право	Еуген Клуцингер	978-608229263-2 978-608229090-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
30 Проблеми од областа на правото за кривична поаптапка	Дитер Резнер	978-608229234-2 978-608229331-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Јавно право	Мишел Верпо	978-608229249-6 978-608229311-0	Арслагина	3(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Историја на политичките идеи Том 1	Жан Тушер	978-608229224-3 978-608229284-7	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Пари, кредит и капитал	Џејмс Тобин	978-608229226-7 978-608229455-1	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економетрија на финансиските пазари	Џон И.Кемпбел	978-608229242-7 978-608229521-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации	Алан Р.Андреасен	978-608229228-1 978-608229781-1	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Комерцијално банкарство	Бентон Е.Гуп	978-608229223-6	Арслагина	5(на македонски јазик)
Глобализација и бизнис	Џон Д.Даниелс	978-608229238-0 978-608229327-1	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економија на несовршениот свет	Ричард Арнот	978-608220272-4 978-608229339-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин	978-608229275-5 978-608229539-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608229274-8	Арслагина	5(на македонски јазик)
Топологија	Џејмс Р.Манкрес	978-608229202-1 978-608229567-1	Арслагина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Реална анализа и веројатност	Р.М.Дадли	978-608229239-7 978-608229565-7	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во парцијални диференцијални равенки	Волтер А.Штраус	978-608229243-4 978-608229753-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Облици за дизајн	Ерих Гама	978-608229246-5 978-608229343-1	Арслагина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608229280-9 978-608229396-7	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Автопоеза и когниција	Умберто Р.Магурана	978-608229217-5 978-608229409-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Философија на религијата	Вилијам Ј.Роу	978-608229225-0 978-608229569-5	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Градењето на мир како политика	Елизабет М.Кусенс	978-608229059-1 978-608229332-5	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229245-8 978-608229344-8	Арслагина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608229269-4 978-608229761-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229091-1 978-608229279-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Воспоставување на супрематијата на Европското право	Карен Ј.Олтер	978-608229240-3 978-608229378-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Рурален туризам и одржлив бизнис	Дарек Хол Ајрин	978-608229267-0	Арслагина	5(на македонски јазик)
3Д текстични зајакнувачи во текстилни материјали	Антонио Миравете	978-608229058-4 978-608229302-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Дизајн и производство на текстилни композити	А.Ц.Лонг	978-608229273-1	Арслагина	2(на македонски јазик)
Финкционална анатомија на р'бетници	Лиен, Бемис	978-608229088-1 978-608229517-6	Арслагина	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Американски прирачник за клиничка стоматологија	Џон Д.Да Силва	978-608453587-4 978-608229394-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Кредитен ризик	Дарел Дафи	978-608229222-9 978-608229455-1	Арслагина	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во банкарство	Барбара Касу	978-608229258-8 978-608229561-9	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Животински нуспроизвод, обработка и користење	Х.В.Окерман	978-608229257-1 978-608229446-9	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ветеринарна микробиологија	Двајг Ц.Хирш	978-608229233-5	Арслагина	3(на македонски јазик)
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и маче	Ц.С.Бојд	978-608229096-6	Арслагина	5(на македонски јазик)
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608229094-2 978-608229022-5	Арслагина	3(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	Н.Ронеј	978-608222024-6 978-140205336-8	Дата Понс	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Микроелектроника	Цери Ц.Витакер	978-608222025-3 978-608222023-9	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Дипломатија(Стратегија за светот што се менува)	Маргарет Тачер	978-998900954-9	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Револт кон модернизмот и потрага по постлиберален поредок	Тед В.Мекалистер	978-998900955-6	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф.Дракер	978-998900969-3	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Пат кон ропството	Хајек	978-998900957-0	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Политичка филозофија	Родер Скратон	978-998900948-8	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Границите на социјалната политика	Нејтан Глејзер	978-998900942-6	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Затоплување, ладење, осветлување	Норберт Лехнер	978-608229261-8 978-608229467-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основни сметководствени принципи	Вајлд, Шо, Дијабета	978-608231019-0	Академски печат	5(на македонски јазик)
Математички методи во физичките науки	Мару Ј.Боас	978-608456389-1	Академски печат	5(на македонски јазик)

Вовед во физиката на тврдото тело	Чарле Кител	978-608231004-6 978-608231056-5	Академски печат	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Аткинсова физичка хемија	Питер Аткинс	978-998900879-5 978-998900915-0	Просветно дело	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Хеометрија-статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија	Матијас Ото	978-608231016-9 978-608231060-2	Академски печат	5(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Физиологија на животни	Пет Вилмер	978-998900836-8	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Основи на економетрија	Д.Гујарати	978-998968274-2	Нампрес	5(на македонски јазик)
Сериозен пристап кон правото	Роналд Дворкин	978-60823114-3	Магор	5(на македонски јазик)
Стратегиски менаџмент (Конкурентност и глобализација)	М.А.Хит	978-998968281-0	Нампрес	5(на македонски јазик)
Основи на лиценцирање интелектуална сопственост	Александар И.Полторак	978-608229362-2	Ареламина	5(на македонски јазик)
Создавање на јавната вредност	Марк Х.Мур	978-608229321-9 978-608229577-0	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Економски ефект на буџетот на Владата	Елханан Хелпман	978-608229293-9 978-608229388-2	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на маркетинг менаџмент	Филип Котлер	978-608229282-3 978-608229514-5	Ареламина	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг менаџмент	Џон В.Мулинс	978-608229290-8 978-608229299-1	Ареламина	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)
Материјали за градежни инженери и инфраструктура	Михаел С.Малмук	978-608229306-6 978-608229449-0	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во техниките и науката за животната средина	Гилберт М.Мастерс	978-608229292-2 978-608229581-7	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа	Фред Л.Манеринг	978-608229304-2 978-608229535-0	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Почва и анализа на животната средина	Кит А.Смит	978-608229289-2	Ареламина	5(на македонски јазик)
Економика на земјоделството и агробизнис	Гејл Л.Крејмер	978-608229310-3 978-608229533-6	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Учебник по економска анализа на граѓанското право	Ханс Бернд	978-9608229325-7	Ареламина	5(на македонски јазик)
Теорија на правото	Бренд Ритерс	978-608229308-0 978-608229277-9	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународно маркетинг истражување	В.Кумар	978-608229283-0 978-608229355-4	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Современа хемија во млекарството Том 3: Лактоза, вода, соли и споредни состојки	П.Л.Х.Мексвини	978-608229318-9 978-608229355-4	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Биохемиско инженерство	Шигео Катох	978-608229266-3 978-608229390-5	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Роботски системи за гледање	Бертолд Клаус	978-608229276-2 978-608229447-6	Ареламина	4(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Земјоделски системи	Сиглинд Снап	978-608229322-6 978-608229509-1	Ареламина	4(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Рурален развој	Роберт Чемберс	978-608229281-6 978-608229391-2	Ареламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Моделирање и управување на роботите	Марк В.Спонг	978-608222032-1 978-608222058-1	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во механика на флуиди	Фај, Џејмс А.	978-608222030-7 978-608222041-3	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физика во фабрика	Хоп В.Ј.	978-608222040-6 978-608222048-2	Дата Понс	5(на македонски јазик) 3(на албански јазик)

Нелинеарни системи	Хасан К.Халил	978-608222029-1	Дата Понс	5(на македонски јазик)
Основи на електрични кола	Александер, Чарлс	978-608222038-3 978-608222028-4	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Сестринска нега во кардиологија: Сеопфатен водич	Ричард Хачет	978-608229231-1	Арсламина	5(на македонски јазик)
Педијатрија и здравје на детето	Мери Рудолф	978-608229294-6 978-608229333-2	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Структурна анализа	Р.Ч. Хиблер	978-608229320-2	Арсламина	3(на македонски јазик)
Водич за дисекција на кучето	Еванс Де Лахунта	978-608229323-3	Арсламина	5(на македонски јазик)
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење	Питер С.Гарднер	978-998983822-4 978-998983823-2	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц.Хејнс	978-998983828-6 978-998983830-9	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Роберт Смитсон и Американски пејзаж	Рон Грацијани	978-998983825-5 978-998983826-2	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во веројатност	Димитриј Ц.Берпекас	978-608229309-7 978-608229309-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Создавање добри граѓани	Дајен Равич	978-608229295-3 978-608229555-8	Арсламина	4(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Исхрана на културите во стакленик	Цес Соневелд	978-608229336-3 978-608229585-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Динамика на мултилатерализмот	Џејмс П. Мулдон	978-608229338-7 978-608229765-1	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Принципи и практики во винарството	Роџер Бултон	978-608229375-2 978-608229553-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Уставно право	Доминик Турпен	978-608229400-1 978-608229454-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Казнено процесно право-основен курс	Клаус Фолк	978-608229425-4 978-608229776-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во статистичка механика	Роџер Боули	978-608231086-2 978-608231101-2	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за структура на текстилни влакна Том 1	С.Ј.Еикхорн	978-608229755-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за структура на текстилни влакна Том 2	С.Ј.Еикхорн	978-608229377-6 978-608229777-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Патофизиологија на срцевите заболувања	Леонард Лили	978-608229345-5 978-608229432-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Американски прирачник по клиничка хематологија	Дру Прован	978-608229367-7 978-608229979-2	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ургентна медицина	Вилјам Госман	978-608229384-4 978-608229421-6	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Харперова илустрирана биохемија	Роберт Мјурер	978-608229357-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Развој на макроекономија	Пјер Ричард Агенор	978-608229372-1 978-608229616-6	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Историја на архитектурата	Спиро Костов	978-608229353-0	Арсламина	5(на македонски јазик)
Глобален маркетинг	Ворен Киган	978-608229376-9 978-608229758-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Во одбрана на историјата	Ричард Ј.Еванс	978-608229342-4 978-608229437-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за компаративни социјални политики	Патриша Кенет	978-608229350-9	Арсламина	5(на македонски јазик)

Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите	К.Дејвид	978-608229417-9 978-608229760-6	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Реформирање на пензиите	Николас Бар	978-608229418-6 978-608229566-4	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Комплексна анализа	Ларс В.Алфорс	978-608229402-5 978-608229532-9	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во антропологија	Мајкл Алан Парк	978-608229381-3 978-608229373-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физика на полимери	Мајкл Рубинштајн	978-608229369-1 978-608229519-0	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Кривично право посебен дел 2	Проф. Д-р Јоханес Веселс	978-381149826-6	Просветно дело	5(на македонски јазик)
Телекомуникации и бизнис стратегија	Ричард А.Гершон	978-608462702-9 978-608462702-1	Ад Вербум	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка анатомија и физиологија на ветеринарни техничари	Томас Колвил	978-608229334-9	Арслагина	5(на македонски јазик)
Европското и меѓународното право за правата на човекот	Фредерик Судре	978-608229354-7 978-608229554-1	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Дигитални интегрирани кола од аспект на дизајнирањето	Јан М.Рабеј	978-608222033-8 978-608222035-2	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основи на електротермиката	А.Ц.Метаксис	978-608222044-4 978-608222045-1	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Почва и вода конзерваторски инженеринг	Делмар Д.Фангмаер	978-608229515-2 978-608229550-3	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Конструирање архитектура-материјали, процеси, структури	Андреа Депацес	978-608229260-1	Арслагина	5(на македонски јазик)
Одбрани дела од Ј.С.Виготски	Роберт В. Рибер	978-608229411-7	Арслагина	5(на македонски јазик)
Студии по безбедност	Пол Д.Вилијамс	978-608229382-0	Арслагина	5(на македонски јазик)
Природен закон либерализам и моралност	Роберт П.Цорц	978-608229423-0	Арслагина	5(на македонски јазик)
Учебник по медицинска физиологија	Гајтон Хол	978-608231075-6 978-608231085-5	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ранг и Дејл Фармакологија	Х.П.Ранг, М.М. Дејл	978-608231080-0 978-608231081-7	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физичка неорганска хемија	С.Ф.А.Кетл	978-608231109-8 978-608231115-9	Академски печат	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Управување со ризик за безбедноста и сигурноста	В.Вонг	978-998983838-5 978-998983846-1	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Претприемачки алатки	Алфред Е. Озборн	978-998983849-1 978-998983847-7	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Учебник за постапување со добитокот	Ричард А.Баталја	978-608229395-0 978-608229766-8	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Граѓанско процесно право на Австралија и на Европската унија	Фуцик, Клаузер	978-608229392-9 978-608229909-9	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Вовед во општа органска хемија и биохемија	Хајн, Патисон	978-608229412-4 978-608229769-9	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Маркетинг на услуги	Кристофер Лавлок	978-608229429-2	Арслагина	5(на македонски јазик)
Лориевата наука за месото	Р.А.Лори	978-608229438-4 978-608229265-6	Арслагина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка хематологија на Винтроб Том 1	Џон П.Грир	978-608210270-2 978-608210269-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Клиничка хематологија на Винтроб Том 2	Џон П.Грир	978-608210273-3 978-608210272-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Хемија	Рејмонд Ченг	978-608231105-0 978-608231106-7	Академски печат	1(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Социјална заштита во глобален контекст	Џејмс Мицли	978-608229359-2	Арсламина	5(на македонски јазик)
Вовед во безбедност	Роберт Ј.Фишер	978-608229468-1	Арсламина	5(на македонски јазик)
Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија	Дин Корба	978-608229543-5	Арсламина	5(на македонски јазик)
Производство на фуражни култури Том 2	Роберт Ф.Барнс	978-608229537-4	Арсламина	5(на македонски јазик)
Маркетинг менаџмент-знаење и вештини	Џ.Пол Питер	978-608229315-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Стратегиски бренд менаџмент	Кевин Лејн Келер	978-608229557-2	Арсламина	5(на македонски јазик)
Алтернативни енергетски ситеми	Б.К.Хоџ	978-608229545-9	Арсламина	5(на македонски јазик)
Термодинамика во минерологијата Вовед	Ладислав Џемич	978-608229538-1	Арсламина	5(на македонски јазик)
Енергетски системи и одржливост- моќност за одржлива иднина	Боб Еверет	978-608229466-7	Арсламина	5(на македонски јазик)
Процесна динамика и контрола	Себорг, Едгар	978-608229542-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Првични имунонедостаточни болести	Ханс Д.Окс	978-608229513-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Реуматологија	Ричард Вате Гавин Клуни	978-608229439-1 978-608229759-0	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Биологија на микроорганизмите во гројзето, ширата и виното	Хелмут Кунинг	978-608229548-0 978-608229613-5	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Ракописи од областа на меѓународното право	Проспер Вејл	978-608229552-7	Арсламина	5(на македонски јазик)
Хемија и биохемија на виното	М.Викторија Морено	978-608229558-9 978-608229617-3	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Механичко однесување на материјалите	Марк Андре Мајерс	978-608222052-9	Дата Понс	5(на македонски јазик)
Одржлива енергија: избор меѓу опциите	Џеферсон В.Тестер	978-608222034-5 978-608222067-3	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Прирачник за роботика и автоматизација	Томас Р.Курфес	978-608222054-3 978-608222050-5	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Динамичко програмирање и оптимално управување 1	Димитри П.Берцекас	978-608222046-8 978-608222062-8	Дата Понс	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Динамичко програмирање и оптимално управување 2	Димитри П.Берцекас	978-608222063-5	Дата Понс	5(на албански јазик)
Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки	Џ.Дејвид Логан	978-608229243-4 978-608229582-4	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата	К.Хвенг	978-608229576-3	Арсламина	5(на македонски јазик)
Базични принципи на фармакологијата	Дејвид Н.Голан	978-608229424-7 978-608229752-1	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Разбирање на архитектурата преку цртање	Брајан Едвардс	978-998985601-3 978-998985602-0	Ад Вербум	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права	Фредерик Сидр	978-608229563-3	Арсламина	5(на македонски јазик)
Климатологија	Хидор, Оливер	978-608229560-2	Арсламина	5(на македонски јазик)
Дискусијата како метод во наставата	Стивен Д.Брукфилд	978-608229562-6 978-608229578-7	Арсламина	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Биохемиска основа на спортска активност	Рон Моган	978-608229551-0	Арсламина	5(на македонски јазик)
Квалитетно дијогностицирање на човечкото движење	Двејн В.Надсон	978-608229568-8	Арсламина	5(на македонски јазик)
Теорија на уметноста	Роберт Вилијамс	978-998983861-3 978-998983860-6	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Прирачник за развој и учење кај возрасни	Карол Хоар	978-998983852-1 978-998983850-5	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Меѓународно казнено право	Андре Хуе	978-608229601-2	Арслamina	5(на македонски јазик)
Наука за виното: основи и примена	д-р Роналд С.Дексон	978-608229602-9	Арслamina	5(на македонски јазик)
Вовед во космологија	Барбара Рајден	978-608229584-8	Арслamina	5(на македонски јазик)
Меѓународните односи и Европската унија	Кристофер Хил	978-608229583-1	Арслamina	5(на македонски јазик)
Проучување на филозофијата на религијата	Дејвид Стјуарт	978-608229572-5	Арслamina	5(на македонски јазик)
Принципи на паралелното програмирање	Калвин Лин	978-608229575-6	Арслamina	5(на македонски јазик)
Органската хемија, во дизајнирањето и дејството на лековите	Ричард Б.Силверман	978-608223071-9 978-608223250-8	Еуропартнер груп	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Учебник по хирургија на Сабистон	Кортни М.Таусенд	978-608210277-1 978-608210278-8	Табернакул	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Нелсонов прирачник по педијатрија	Роберт Клингман	978-608210287-0	Табернакул	1(на албански јазик)
Принципи на неврологија според Адамс и Виктор	Алан Х.Ропер	978-608223254-6 978-608223257-7	Табернакул	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Клиничка радфиолошка онкологија	Леонард Л.Гундерсон	978-608210290-0 978-608210289-4	Табернакул	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Сексуално преносливи болести	Кинг Х.Холмс	978-608210306-8 978-608210307-5	Табернакул	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Значењето на бракот	Роберт П.Дорц	978-608229574-9	Арслamina	5(на македонски јазик)
Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Еји Отани	978-608229605-0	Арслamina	5(на македонски јазик)
Атлас на метаболични заболувања	д-р Вилијам Л.Нихан	978-608229603-6	Арслamina	5(на македонски јазик)
Социјална политика	Џон Балдок	978-608229612-8 978-608229774-3	Арслamina	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Поедноставен дизајн за наводнување	Пит Мелби	978-608229609-8	Арслamina	5(на македонски јазик)
Математичка статистика и анализа на податоци	Џон А.Рајс	978-608229611-1	Арслamina	5(на македонски јазик)
Теорија за војната и мирот	Мајкл И.Браун	978-608229610-4	Арслamina	5(на македонски јазик)
Ехокардиографија	Пол Лисон	978-608229604-3 978-608229398-1	Арслamina	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Основање на музеи и современата уметност	Ребека Џ.Де Ру	978-998983851-4 978-998983866-8	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Методи на психолошко истражување	Анабел Нес Еванс	978-998983845-3 978-998983865-1	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Јавните личности и приватните идентитети во XVII век во Холандија	Ен Џенсен Адамс	978-998983858-3 978-998983859-0	Европа 92	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Фармакотерапија на клинички случаи	Тери Л.Швингхамер	978-608466700-1 978-608466703-2	Еуропартнер груп	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Управување со ризици	Емет Џ.Воган	978-608229621-0 978-608229783-5	Арслamina	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Средно ниво на финансиски менаџмент	Бригман Дејвис	978-608229614-2	Арслamina	1(на македонски јазик)
Маркетинг	Лемб, Хеар	978-608229618-0	Арслamina	1(на македонски јазик)
Потрошувачка психологија на туризмот, гостопримливоста и на забавните содржини	А.Џ.Вудсајд	978-608229619-7 978-608229580-0	Арслamina	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Напредна хемија на млечни производи Втор дел Липиди	П.Ф.Фокс	978-608229627-2	Арслamina	1(на македонски јазик)
Биофармацевтици, биохемија и биотехнологија	Гери Волш	978-608229623-4	Арслamina	1(на македонски јазик)

Постмодернизам и вродувањето на Марсел Дишпан	Амелија Џонс	978-998983862-0 978-998983870-5	Европа 92	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
На работ на светлината	Дејвид Тревис	978-998983872-9 978-998983871-2	Европа 92	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Апстрактната уметност на крајот од XX век	Френсис Колпит	978-998983867-5 978-998983868-2	Европа 92	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Вовед во теорија на автомати, јазици и пресметување	Џон Е.Хопкрофт	978-608229625-8 978-608229546-6	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Потрошувачка психологија на туризмот, гостопримливоста и на забавните содржини Книга 2	Џ.А.Мазанек	978-608229624-1	Арсламина	1(на македонски јазик)
Енергијата и животната средина	Џејмс А.Феј	978-608462710-4 978-608462709-8	Ад Вербум	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Основи на инженерство: вовед во инженерство	Саид Моавени	978-608222066-6 978-608222042-0	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Инженерство на хемиски реакции	Октав Левиншпил	978-608229615-9	Арсламина	1(на македонски јазик)
Енергијата во природата и општеството	Вацлав Смил	978-608222070-3 978-608222051-2	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Обработка на говор и на јазик: вовед во обработката на природните јазици, пресметковната лингвистика и препознавањето на говор	Даниел Џурафски	978-608222071-0 978-608222072-7	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Меѓународно јавно право	Денис Алан	978-60822756-9	Арсламина	1(на македонски јазик)
Маркетинг во патувањата и туризмот	Виктор Т.Ч.Мидлтон	978-608229750-7 978-608229900-6	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Кетеринг маркетинг	Ненси Ломан Скенлон	978-608229622-7	Арсламина	1(на македонски јазик)
Прирачник за педијатрија	Роберт Ц.Такер	978-608229762-0	Арсламина	1(на македонски јазик)
Концепти на модерната уметност: од фавизам до постмодернизам	Никос Стангос	978-998983881-1 978-998983882-8	Европа 92	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Уметноста во XIX век: критичка историја	Стивен Ф.Ајсенман	978-998983873-6 978-998983879-8	Европа 92	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Вовед во механика на цврсти тела	Ирвин Х.Шејмс	978-608222055-0 978-608222060-4	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Системи на автоматско управување	Норман С.Нисе	978-608222061-1 978-608222039-0	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Дизајн на микросистеми	Стивен Д.Сентурна	978-608222059-8 978-608222026-0	Дата Понс	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Основи на комплексната анализа	Е.Б.Саф	978-608229764-4	Арсламина	1(на македонски јазик)
Конкретна математика: основи на информатика	Греам, Кнут	978-608229768-2	Арсламина	1(на македонски јазик)
Малолетничка деликвенција	Вилијам Е.Томпсон	978-608229626-5 978-608229778-1	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Податочни структури и алгоритми во Јава	Роберт Лафор	978-608229767-5	Арсламина	1(на македонски јазик)
Менаџмент	Џон Ф.Шермархорн	978-998983863-7 978-998983876-7		1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Модерна имплементација на компајлери во Јава	Ендрју В.Апел	978-608229757-6 978-608229564-0	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Антропологија: предизвик на човештвото	Вилијам А.Хавиленд	978-608229608-1 978-608229763-7	Арсламина	1(на македонски јазик) 1(на албански јазик)
Раст, созревање и физичка активност	Роберт М.Малина	978-608229788-0	Арсламина	1(на македонски јазик)
Принципи на интерната медицина	Ентони С.Фаучи	978-608210246-7	Табернакул	1(на македонски јазик)

Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја	Лин С.Бекли	978-608231091-6	Табернакул	5(на албански јазик)
Интерпретација на дијагностичките тестови	Жак Валаш	978-608231076-3 978-608231073-2	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физикална медицина и рехабилитација	Рендал Л.Брадом	978-141602610-5 978-141602610-5	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Принципи и практика на радиолошката онкологија	Перез и Брејди	978-078173525-4 978-078173525-4	Табернакул	4(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Канцер: Онколошки принципи и практика Том 1	Де Вита, Хелман	978-078177207-5 978-078177207-5	Табернакул	5(на македонски јазик) 2(на албански јазик)
Канцер: Онколошки принципи и практика Том 2	Де Вита, Хелман	978-078177207-5 978-078177207-5	Табернакул	5(на албански јазик)
Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата	Питер В.Кален	978-1411603264-9 978-1411603264-9	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Оксфордски учебник по медицина Том 1	Дејвид А.Ворел	978-019856978-7 978-019856978-7	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физикална медицина и рехабилитација: принципи и практика Том 1	Џеол А.Делиса	978-608210208-8 978-608210192-8	Табернакул	3(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Физикална медицина и рехабилитација: принципи и практика Том 2	Џеол А.Делиса	978-608210209-6 978-608210193-6	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Интензивна нега	Ричард Ирвин	978-0781791533	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Учебник по психијатрија на Каплан и Садок Том 1	Бенцамин Садок	978-078173434-9	Табернакул	5(на македонски јазик)
Учебник по ендокринологија	Хенри М.Кроненберг	978-141602911-3 978-141602911-3	Табернакул	5(на македонски јазик) 5(на албански јазик)
Сесил медицина	Ли Гоулдман	978-141604478-9 978-141604478-9	Табернакул	2(на македонски јазик) 5(на албански јазик)

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7418/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3730.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15 и 98/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2015/2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/15), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ/ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни по државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вошредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ					180	200	180
Одделенска наставана македонски наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на албански наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на турски наставен јазик					15	200	15
Предумчилишно воспитание на македонски наставен јазик					30	200	30
Предумчилишно воспитание на албански наставен јазик					30	200	30
Предумчилишно воспитание на турски наставен јазик					15	200	15
Библиотекарство					30	200	30
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ					30	200	30
Шумарство					10	200	10
Екоинженеринг и екоменаџмент					10	200	10
Пејсажно дизајнирање					10	200	10
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈНИ ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР – СКОПЈЕ					20	200	20
Инженерство на мебел и дрво					10	200	10
Дизајн на мебел и ентериер					10	200	10
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ					230	200	230

Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, делот од табелата:

Осигурување – Велес	30	100			20	100	50
---------------------	----	-----	--	--	----	-----	----

се заменува со нов дел, кој гласи:

Осигурување – Велес	30	100			20	400	50
---------------------	----	-----	--	--	----	-----	----

Делот од табелата:

Нутриционизам – Битола	55	200	25	400	25	400	105
------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----

се заменува со нов дел, кој гласи:

Нутриционизам – Битола	55	100	25	100	25	400	105
------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----

Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредин	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА					20	200	20
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина – стручни студии					10	200	10
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА					25	200	25
Студиска програма за општа медицинска сестра – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за физиотерапевти – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за радиолошки технологии – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за акушерка – стручни студии					5	200	5
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА					45	200	45

Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Воведни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					20	200	20
Географија – наставна насока					20	200	20
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					75	200	75
Филозофија – дисперзирани студии во Скопје - наставна насока					15	200	15
Социологија – наставна насока					15	200	15
Историја – наставна и професионална насока					15	200	15
Педагогија – одделенска настава и општа педагогија					15	200	15
Ориентална филологија - дисперзирани студии во Скопје					15	200	15
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					80	200	80
Албански јазик и литература – наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
Англиски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
Македонски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
Германски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					40	200	40
Правни студии					20	200	20
Дисперзирани студии по правни студии во Скопје					20	200	20
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ТЕТОВО					60	200	60
Економија							
Сметководствено-финансиска и банкарска насока					20	200	20
Маркетинг и менаџмент насока					20	200	20
Економија и бизнис насока					20	200	20
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ТЕТОВО					40	200	40
Општо инферниерство, акушерство, логопедија и физиотерапија					40	200	40
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО					315	200	315

Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИНСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА					25	200	25
Компјутерско инженерство и технологии - Штип					5	200	5
Компјутерски науки - Штип					5	200	5
Бизнис информатика - Штип					5	200	5
Компјутерско инженерство и технологии - Кавадарци					5	200	5
Компјутерски науки - Кавадарци					5	200	5
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ					5	200	5
Индустриска логистика - Штип					5	200	5
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Системи за автоматско управување - Радовиш					20	200	20
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ					10	200	10
Производно машинство - Кочани					10	200	10
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Текстилно инженерство - Пробиштип					20	200	20
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП:					80	200	80

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7420/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3731.

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

Член 2

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети, и тоа: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во студиската 2015/2016 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7509/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3732.

Врз основа на член 18 став (2) од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПРОИЗВОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, КПД 2015

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, со стандардни шифри и називи на производите по дејности, групирани на ниво на сектори, оддели, групи, класи, категории и поткатегории.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 е заснована на статистичката класификација на Европската унија - Classification of products by activity - CРА.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 е основа за подготовка на производните класификации кои се користат во текот на прибирањето, обработката, анализата и публикувањето на статистичките податоци.

Член 3

Во Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, производите се групирани во следните нивоа, според наведените ознаки:

- сектор - се означува со две букви;
- оддел - се означува со двоцифрена шифра;
- група - се означува со троцифрена шифра;
- класа - се означува со четирицифрена шифра;
- категорија - се означува со петцифрена шифра и
- поткатегорија - се означува со шестцифрена шифра.

Член 4

Описите на секторите, одделите, групите, класите, категориите и поткатегориите на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, како и конверзионите табели, се подготвуваат од страна на Државниот завод за статистика.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2009).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7512/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3733.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ - ФАРМА КО САРАЈ ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со пропратни објекти-фарма КО Сарај, општина Сарај.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 25174м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
107115	Сарај	Сарај	пасиште	4
деп 10827/1	Сарај	Сарај	пасиште	4
10716/3	Сарај	Сарај	ливада	4
деп 10717	Сарај	Сарај	нива	4
деп 10718/1	Сарај	Сарај	ливада	2
10714/1	Сарај	Сарај	нива	4
10714/2	Сарај	Сарај	ливада	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				25682м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7901/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

3734.

Врз основа на член 97-а став (2) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14 и 104/15), министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ИЗВОЗ НА КУЛТУРНИ ДОБРА ВО СТРАНСТВО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на дозволи и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволи и уверенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/08), во член 3 по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10. Тарифна ознака;“.

Точките 10 и 11 стануваат точки 11 и 12.

По точката 12, која станува точка 13, се додава нова точка 14, која гласи:

„14. Потпис и печат на Царинската управа (при излез од земјата);“.

Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат точки 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Во точката 22, која станува точка 24, на крајот на реченицата точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 25, која гласи:

„25. Потпис и печат на Царинската управа (при влез во земјата).“

Член 2

Во член 11 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако подносител на барањето е трговец со антиквитети, уметнички или други предмети на колекции или друго правно или физичко лице кое врши продажба на антиквитети, уметнички или други предмети на колекции, Управата не го пополнува податокот од Образецот Д од член 7 точка 2 од овој правилник.“.

Ставот 7 ставува став 8.

Член 3

Образецот А кој е даден во Прилог 1, се заменува со нов Образец А, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-8433/1
16 јули 2015 година
Скопје

Министер за култура,
м-р **Елизабета Канческа - Милевска с.р.**

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA		СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ КУЛТУРНИ ДОБРА STANDARD LICENCE FOR REMOVAL OF CULTURAL GOODS	
Образец A	1. Подносител на барањето (име, фирма и адреса) 1. Applicant (name and address)	2. Дозвола за изнесување 2. Removal licence Број No Валид до Valid until	
	3. Примател (адреса и земја на примателот) 3. Consignee (address and country of destination)	4. ☐ Привремено Temporary Датум на пратиње по тарифата Date of interpretation	
	5. Издавачки орган (име, адреса, државно членство) 5. Issuing authority (name, address and Member State)	6. Застапник на подносителот (име, адреса, државност) 6. Applicant's representative (name and address)	
	7. Собственик на доброто (име, фирма и адреса) 7. Owner of the object(s) (name and address)	8. Категорија на културното добро според Законот за заштита на културното наследство 8. Description in terms to Regulation on the conditions for issuing licences for the export and removal of cultural goods from the Republic of Macedonia. Категорија/и на културното/ите добра/и Category/-ies of cultural good(s)	
Образец A	9. Опис на културното/ите добра/и 9. Description of the cultural good(s) 10. Тарифна ставка 10. Tariff code 11. Број (количина) 11. Number/quantity 12. Проценка во национална валута 12. Value in national currency Ако овој простор не е доволно, може да се продолжи на една или повеќе дополнителни страници, во три примероци. (If this space is insufficient you may continue on one or more supplementary pages which should be signed in triplicate) 13. Примена/и на изнесување на културното добро (примена/и на изнесување на барањето) 13. Purpose of removal of the cultural good(s)/reason for which the licence is requested 14. Потпис и печат на Царинска Управа (при излез од земјата) 14. Signature and stamp of Customs administration (when exiting the country) 15. Потпис и печат на издавачкиот орган 15. Signature and stamp of issuing authority Место и датум Place and date 16. Дополнителни страници 16. Supplementary pages Со ова барање се припојуваат _____ страници This form is accompanied by _____ supplementary pages Забелешка: Ситеј откопан простор под точка 9 или на припојуваните страници издавачкиот орган мора јасно да го пополни. Note: Any unused space in box 9 or on accompanying supplementary pages shall be duly filled by the competent authorities		

Образец A	Критериуми за идентификација <i>Criteria to be used for identification</i> 17 Име на доброто 17 Title or subject		
	18 Мери на доброто 18 Monumentality	19 Датирање 19 Dating	20 Други карактеристики 20 Other characteristics
	21 Придружни документи/особени знаци за идентификација 21 Documents submitted-specific indications relating to identification ☐ Фотографија во боја Photograph (in colour) ☐ Потпис ☐ Етикет ☐ Идентификациски знаци ☐ Identification marks ☐ Библиографија Bibliography ☐ Каталог ☐ Catalogue ☐ Доказ за вредноста ☐ Proof of value		
Образец A	22 Автор, период, работилница и/или стил 22 Artist, period, workshop and/or style		23 Материјал или техника 23 Medium or technique
	24 Фотографија на културното добро 24 Photograph(s) of the cultural good(s)		
	(Заверена со потпис и печат од издавачкиот орган) (To be validated by the signature and the stamp of issuing authority)		
	25 Потпис и печат на Царинска Управа (при влез во земјата) 25 Signature and stamp of Customs administration (when entering the country)		

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3735.**

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр.12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 03-40/1 од 14.05.2015 година, на седницата одржана на ден 20.07.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз основа на Одлука број 02-30/1 од 21.04.2015 година за измени на Статутот на друштвото, донесена од страна на Собранието на акционери на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје на ден 21.04.2014 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-109
20 јули 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3736.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ., бр. 122/2006 и 81/2014) постапувајќи по Барањето од страна на Поштел Брокер АД Скопје бр.УП1 08-115 од 12.06.2015 година за давање согласност за именување на лицето Ѓорѓи Палевски за директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 20.07.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи Палевски, дипломиран економист, за директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Палевски за директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години согласно Одлука бр.116 од 02.06.2015 година донесена на седница на Одбор на директори на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Ѓорѓи Палевски од функцијата директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-115
20 јули 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3737.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013), а постапувајќи по барањето на ДУИФ Илирика Фонд Менаџмент број 03-140 од 11.06.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 20.07.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје за пренос на административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи на правното лице ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.31/1.

2. Административните работи од точка 1 на ова Решение, кои се пренесуваат на ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје, административните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува самостојно, односно не смее да ги пренесува на други лица.

4. Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје во целост одговара за административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 08-116
20 јули 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3738.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија, бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на Република Македонија број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 20.07.2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.130/2013, бр. 32/2014, бр. 101/2014 и бр. 28/2015) во член 8 зборовите “најдоцна до 30.06.2015 година” се заменуваат со зборовите “во рок од една година од денот на донесување на овој правилник”.

Член 2

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на РМ“ бр. 104/2015) од времен карактер.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1054/1
20 јули 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3739.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15 и 123/15), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-317/6
23 јули 2015 година
Скопје

Директор на Агенцијата за храна
и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

1. Израел

- Дистриктот Северен Израел (Northern District of Israel)

2. Велика Британија

- Заштитна зона

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Област која се состои од:
UK	Велика Британија	ADNS код	Име:
		PR1-PR2/00151	Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 3 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD56856-37176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045, -2.656974).

- Зона под надзор

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
UK	Велика Британија	ADNS код	Област која се состои од:
		PR1-PR2/00151	Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 10 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD5685-637176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045, -2.656974), надвор од областа вклучена во кругот опишан во заштитната зона.
			Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 3 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD568563-7176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045, -2.656974).

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3740.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“ со реф.бр. 179-1, со инсталирана моќност од 540 kW и со локација на КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-188;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 540 kW (една генераторска единица со моќност од 540 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.483.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“ со реф.бр. 179-1, УП1 бр.08-260/14 од 30.12.2014 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00

III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-86/15
24 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3741.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“ со реф бр. 179-2, со инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-187;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW (една генераторска единица со моќност од 342 kW и една генераторска единица со моќност од 648 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.127.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на

привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“ со реф.бр. 179-2, УП1 бр.08-259/14 од 30.12.2014 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-88/15
24 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3742.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 33,299
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 34,983

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 28,712

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 27,978

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 20,482

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 70,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 72,50

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 53,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 41,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 25,691

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	70,00	69,50	69,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,00	71,50	71,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	52,50	52,00	51,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	41,00	40,50	40,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,777
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,788
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,173
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,152
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.07.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1449/1
27 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3743.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 8, а во врска со член 28 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата одржана на ден 24.7.2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија бр.97/12 и 109/13) во член 36, став (2) зборовите „од 06 до 21“ се менуваат со зборовите „од 06:00 до 22:00“.

Член 2

Во член 43, став (2) и став (3) се менуваат и гласат:
“(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 °C, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 °C, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.”

По став (3) се додава нов став (4):

“(4) Конечната одлука за испорака на топлинска енергија во деновите пред 15 октомври и по 15 април ја донесува Регулаторната комисија за енергетика, согласно известувањето од страна на регулираниот производител на топлинска енергија за исполнување на гореспомнатите услови.”

Член 3

Во член 36, став (2) зборовите „од 06 до 21“ се менуваат со зборовите „од 06:00 до 22:00“.

Член 4

Во член 45, став (2) зборовите „од 06 до 21“ се менуваат со зборовите „од 06:00 до 22:00“.

По став (2) се додава нови ставови (3) и (4):

“(3) Снабдувачот со топлинска енергија во текот на грејната сезона при високи надворешни температури на воздухот, може да ја прекине испораката на топлинска енергија во времето од 06:00 до 22:00 часот, но притоа е должен да обезбеди температура од 20+10C во внатрешните простории на потрошувачот.

(4) При ниски надворешни температури на воздухот снабдувачот со топлинска енергија може да го продолжи периодот на греење со цел заштита на енергетските објекти на системот за далечинско греење и по-

стигнување на пропишаната температура во внатрешните простории, а притоа рационално да се однесува кон потрошувачката на енергијата. Детално уредување на режимот на работа на топлификациониот систем и на топланите е пропишано во Анекс 3 од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.”

Член 5

Во член 52, став (1) зборовите “објекти за домување” се менуваат со зборовите “станбени, станбено-деловни и деловно-станбени објекти”.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 01-1433/1
24 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3744.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 3, а во врска со член 24 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата одржана на ден 24.7.2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Македонија бр.28/13 и 32/15), во член 4, став (2) и став (3) се менуваат и гласат:

“(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 0C, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 0C, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.”

По став (3) се додава нов став (4)

“(4) Конечната одлука за испорака на топлинска енергија во деновите пред 15 октомври и по 15 април ја донесува Регулаторната комисија за енергетика, согласно известувањето од страна на регулираниот производител на топлинска енергија за исполнување на гореспомнатите услови.”

Во став (4) кој станува став (5) зборовите “до 21:00” се менуваат со зборовите “до 22:00”

Став (5) станува став (6).

Член 2

Во Прилог 3, во точка 1 формулата се менува и гласи:

“ $MARt = Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt + NADods + NADdis - Kt$
каде што

$MARt$ - регулиран максимален приход во годината t од регулираниот период; [денари]

$Ot-1$ - оперативни трошоци во годината $t-1$

[денари]
 $CPIt$ - општа ценовна инфлација за годината t , објавен од Државен завод за статистика;
 Dt - амортизација; [денари]
 Mt - маржа за дејноста снабдување со топлинска енергија; [денари]
 LCt - средства за ликвидност [денари]
 $NADods$ - надоместок за набавка на топлинска енергија; [денари]
 $NADdis$ - надоместок за услуга дистрибуција
($NADdis = Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + RA$); [денари]
 Kt - фактор на корекција. [денари]”

По точката 1.3 се додава нова точка 1.4 која гласи:

“1.4 Средства за ликвидност (LCt)

Средствата за ликвидност за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија за греење во годината t , се пресметува со примена на следнава формула:

$LCt = \sigma / 100 * MARt$

каде што:

LCt

- средства за ликвидност за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија за греење во годината t , (денари);

- процент за утврдување на средствата за ликвидност за регулираната дејност топлинска енергија за греење, одобрен од страна на Регулаторната комисија за енергетика;

$MARt$ - регулиран максимален приход, дефиниран во точка 1 од овој Прилог, за годината t , исклучувајќи ја маржата, оперативни трошоци, средства за ликвидност, и факторот на корекција.”

Точката 1.4 станува точка 1.5, а формулата во точка 2 се менува и гласи:

“ $NADs = Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt$ ”

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1434/1
25 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3745.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“ со реф.бр. 179 – 1, со инсталирана моќност од 540 kW и со локација на КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-188;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 540 kW (една генераторска единица со моќност од 540 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.483.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.07.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-85/15
24 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3746.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“ со реф бр. 179-2, со инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-187;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW (една генераторска единица со моќност од 342 kW и една генераторска единица со моќност од 648 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.127.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.07.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-87/15
24 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015126